

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 11 Год. LXII

Петок, 27 јануари 2006

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
150. Одлука за помилување на осудени лица	1	154. Правилник за висината на надоместокот за дежурствата во јавното обвинителство.....	27
151. Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Пречистен текст).....	1	155. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации.....	27
152. Правилник за изгледот и условите според кои се носи посебна облека (ТОГА)..	25	Огласен дел.....	1-60
153. Правилник за содржината и формата на образецот на службената легитимација на јавните обвинители и на замениците јавни обвинители.....	26		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 150.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Делумно се ослободи од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Мустафа Неби Насер од Тетово, во траење од 6 месеци.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-62
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 151.

Врз основа на членот 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2005), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2006 година, го утврди пречистениот текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Пречистениот текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ги опфаќа Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002), Законот за изменување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2003), Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2004), Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2005), во кои е означено времето на нивното влегување во сила и Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2003).

Бр. 10-4690/2-05
12 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на
Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република
Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (Пречистен текст)

ГЛАВА I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој закон се уредува задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, основање и работење на пензиски фондови и друштва за управување со пензиски фондови, како дел од системот на пензиското и инвалидското осигурување.

(2) Пензиските фондови и друштвата од ставот 1 на овој член се основаат со цел да примаат придонеси од осигурениците обврзани врз основа на закон, да ги вложуваат во финансиски инструменти и да вршат распределба на акумулираните средства согласно со закон.

(3) Со овој закон се основа Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенција) која издава дозволи за основање и одобренја за управување со пензиски фондови на друштва за управување со пензиски фондови, врши супервизија во истите и врши други работи и функции согласно со овој закон.

Член 2

(1) Никој освен друштво основано согласно со овој закон не може да врши работи на маркетинг или да нуди пензиски фонд, пензиска шема или сличен пензиски аранжман, ниту да ги користи зборовите "Друштво за управување со пензиски фондови", "Пензиски фонд", "Пензиска шема" или слични зборови, на македонски или на друг јазик, во својот назив.

(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се однесува на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до обемот на функциите кои тој ги извршува согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој закон.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) "Друштво за управување со пензиски фондови" е акционерско друштво кое управува со пензиски фонд, познато како Универзално друштво за управување со пензиски фондови.

2) "Пензиски фонд" е отворен инвестиционен фонд основан и управуван од страна на друштво за управување со пензиски фондови.

3) "Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување" е агенција на која и е доверена супервизија на работењето на друштвата кои управуваат со пензиските фондови и на пензиските фондови.

4) "Чувар на имот" е институција на која и е доверена одговорноста за чување на средствата на пензиски фонд и врши други работи утврдени во овој закон. Чувар на имот на домашните средства е банка која има дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, а суб-чувар на имот ги чува средствата надвор од територија на Република Македонија и може да биде банка или специјализирана депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган и е овластена за таква дејност согласно со законите на матичната држава.

5) "Поврзано лице" во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседуваат помал процент, можат да влијаат посредно или непосредно врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседува помал процент, може да влијае посредно или непосредно врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 30% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 30% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или лица кои имаат непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени во оваа точка, било кој член на потесното семејство или сродник заклучно со втор степен на крвно сродство.

6) "Член на пензиски фонд" е физичко лице кое склучило договор за членство во пензиски фонд или во чие име е отворена сметка во пензиски фонд во случаите утврдени во овој закон и неговото членство трае се до остварувањето право на пензија.

7) "Пренос на средства" е пренесување на средствата од сметката на членот што е отворена во еден пензиски фонд, во друг пензиски фонд со кој управува друго друштво за управување со пензиски фондови.

8) "Агент", во смисла на овој закон, е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски фондови и склучување на договори за членство.

ГЛАВА II

ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 4

Друштво за управување со пензиски фондови се основа и работи согласно со Законот за трговски друштва, доколку со овој закон поинаку не е уредено (во натамошниот текст: друштво).

Член 5

Друштвото може да се основа и да работи само во форма на акционерско друштво.

Член 6

Називот на секое друштво мора да ги содржи зборовите "друштво за управување со пензиски фондови".

Член 7

(1) Единствена дејност на друштвото е управување со пензиски фондови, нивно претставување пред трети лица и други дејности поврзани со управувањето со пензиски фондови.

(2) За период од десет години, сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, друштвото може да основа и да управува само со еден пензиски фонд.

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, друштвото може да управува со повеќе од еден пензиски фонд на начин и постапка пропишани од Агенцијата, по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика. Агенцијата го утврдува бројот на пензиски фондови со кои може да управува едно друштво и ограничувањата за тие случаи, осигурениците кои можат да се зачленат во пензиски фонд, начинот на пренесување на средства меѓу пензиски фондови со кои управува исто друштво и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење, врз основа на условите и степенот на развиеност на капитално финансираното пензиско осигурување и финансискиот пазар.

Член 8

Друштвото за управување со пензиски фонд наплаќува надоместок под услови и на начин утврдени во овој закон.

Член 9

(1) Основачкиот капитал на друштвото не може да се зголеми преку јавна емисија на акции.

(2) Акциите на друштвото се обични акции на име.

(3) Друштвото не може да издава приоритетни акции.

(4) Акционерите на друштвото, согласно со нивно учество во капиталот на друштвото, имаат еднаква положба во друштвото. Со статутот на друштвото не можат да се даваат повеќе права или поволности на одделни акционери или да им се ограничуваат правата или да се наложуваат дополнителни обврски.

Член 10

(1) Основачкиот капитал на друштвото изнесува најмалку 1.500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(2) Акционерите на друштвото се должни во рок од 45 работни дена да го зголемат акционерскиот капитал на друштвото за 1.000.000 евра преку влогови, кога средствата на пензискиот фонд со кој управува тоа друштво надминат 100.000.000 евра и во секој иден случај кога средствата на пензискиот фонд ќе се зголемат за натамошни 100.000.000 евра. Еврата се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Член 11

(1) Основачкиот капитал на друштвото се уплатува само во парични средства.

(2) Основачкиот капитал на друштвото се уплатува во целост пред уписот на друштвото во трговскиот регистар.

(3) Судот каде што се води трговскиот регистар е должен да ја извести Агенцијата за секоја промена на основачкиот капитал на друштвото во рок од три дена од извршениот упис.

(4) Основачкиот капитал се уплатува на сметка отворена во банка или во филијала на странска банка овластена да работи на територијата на Република Македонија.

Член 12

(1) Основачкиот капитал на друштвото не смее да потекнува од заеми и кредити, ниту да биде оптоварен на било кој начин.

(2) Основачкиот капитал на друштвото мора да потекнува од законски извори и да биде оданочен согласно со прописите на Република Македонија и прописите на земјата во која секој странски акционер е основан како правно лице.

Член 13

(1) Друштвото е должно во секое време да го одржува износот на акционерскиот капитал, но не помалку од една половина од износот на основачкиот капитал од членот 10 став 1 на овој закон, при што е должно да одржува ликвидни средства во износ не помал од процентот од основачкиот капитал, кој го утврдува Агенцијата.

(2) Доколку дојде до зголемување на акционерскиот капитал согласно со членот 10 став (2) на овој закон, друштвото е должно во секое време да го одржува износот на акционерскиот капитал, но не помалку од една половина од зголемениот износ на тој капитал.

(3) Друштвото е должно веднаш да ја извести Агенцијата за секое намалување на акционерскиот капитал под износите утврдени во ставовите 1 и 2 на овој член.

(4) Агенцијата може да го укине одобрението за управување со пензиски фонд на друштвото доколку по намалување на капиталот од ставовите (1) и (2) на овој член под бараниот износ друштвото нема да изврши зголемување на капиталот до бараниот износ, во рок што самата ќе го определи, но не пократок од три месеци и не подолг од 12 месеци.

Член 14

(1) Друштва за управување со пензиски фондови можат да основаат домашни и странски правни лица.

(2) Основачите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото се банки, осигурителни друштва, друштва за управување со пензиски фондови и други финансиски институции, како и други правни лица кои посредно или непосредно, поседуваат повеќе од 50% од акциите со право на управување на тие институции.

(3) Исто правно лице може да биде акционер само во едно друштво за управување со пензиски фондови.

(4) Поврзани правни лица можат заедно да бидат акционери само во едно друштво за управување со пензиски фондови.

(5) Доколку дојде до нарушување на воспоставените односи утврдени со ставовите (3) и (4) на овој член, поради организациони, статусни промени, промени во сопственоста или правната положба на правните лица од тие ставови, правните лица се должни да извршат соодветно усогласување во рок од шест месеци.

Член 15

(1) Основач на друштво за управување со пензиски фондови е правно лице што ги исполнува следниве услови:

а) да има капитал најмалку во износ од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на пријавување за дозвола;

б) да има најмалку три години постоење;

в) да е во континуитет солвентно во неговото работење во Република Македонија или во странство;

г) да има постојан менаџерски тим составен од компетентни, стручни и искусни лица.

(2) Доколку како основач се јави странска финансиска институција покрај условите од ставот (1) на овој член, мора да има рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година пред да се пријави како основач.

(3) Агенцијата поблиску ги пропишува условите од членовите 14 и 15 на овој закон.

Член 16

(1) Секое стекнување или пренос на акциите на друштвото подлежи на претходна согласност од Агенцијата, во спротивно се сметаат за ништовни.

(2) Друштвото го доставува до Агенцијата барањето за согласност за стекнување или пренос на акции од името на лицето кое има намера да се стекне со акции или да ги пренесе акциите.

(3) Агенцијата дава согласност за стекнување или пренос на акциите на друштвото во рок од 30 дена од денот на доставувањето на барањето од ставот (2) на овој член, ако барателот ги исполнува законските услови да стане основач на друштво.

(4) Обврската од ставот (1) на овој член не се однесува и на трансакции со акции кога по извршената трансакција, купувачот или со него поврзаното лице, заеднички не стекнале повеќе од 3% од акционерскиот капитал на друштвото.

(5) Едно друштво не смее да купува акции од друго друштво за управување со пензиски фондови.

(6) Друштвата не смеат да се спојуваат, припојуваат, делат или на друг начин да се реорганизираат.

Член 17

(1) Управниот одбор на друштвото е составен од најмалку три члена.

(2) Надзорниот одбор на друштвото е составен од најмалку три члена.

(3) За член на управен одбор и надзорен одбор може да се именува лице кое, покрај условите предвидени во Законот за трговски друштва, ги исполнува и следниве услови:

а) да има високо образование;

б) да има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или финансиски услуги и

в) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност во областите наведени во точката (б) на овој став.

Член 18

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор односно генерален директор или директор во друштвото не може да биде член на управен одбор или на надзорен одбор или да работи како генерален директор или директор во:

а) друго друштво за управување со пензиски фондови;

б) странски менаџер кој е избран да управува со средствата на пензискиот фонд;

в) чувар на имот во кој се чуваат средствата на пензискиот фонд;

г) секое лице што има статус на поврзано лице со субјектите од точките а), б) и в) на овој став.

(2) Забраната од ставот (1) на овој член се однесува и на лицата кои се вработени или поврзани по основ на договор за дело со субјектите од ставот (1) на овој член.

(3) Лицето од ставовите (1) и (2) на овој член е должно да ги исполнува условите од овој член од денот кога ќе биде именувано за член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото. Овие услови лицето не е должно да ги исполни во времето на пријавување за дозвола за основање на друштво или барање на согласност за членство во управниот или надзорниот одбор.

Член 19

(1) Друштвото е одговорно пред членовите на пензискиот фонд за штетите кои се резултат на неизвршување, неправилно или несовесно извршување на задачите и обврските утврдени во овој закон, во врска со управувањето и претставувањето на одделен пензиски фонд, освен ако слабите и несоодветни резултати се должат на околности на кои друштвото не можело да влијае и кои не можеле да бидат променети од страна на друштвото и во случај на највисок степен на совесност.

(2) Штетите од ставот (1) на овој член, настанати поради неизвршување, неправилно или несовесно извршување на задачите и обврските, не смеат да се покриваат од средствата на пензискиот фонд.

(3) Пренесување на извршувањето на одделни обврски на трето лице не го ослободува друштвото од одговорност.

Член 20

(1) Друштвото не смее да ги користи своите средства за:

а) стекнување или преземање акции и други хартии од вредност или влогови во други правни лица, вклучувајќи и други друштва за управување со пензиски фондови освен државни записи и обврзници издадени од Република Македонија;

б) давање заеми и обезбедување на гаранции или други обезбедувања освен оние пропишани со овој закон;

в) склучување договори за заеми и кредити и издавање обврзници, во вкупна вредност која надминува одреден процент од сопствениот капитал, кој процент го утврдува Агенцијата или

г) купување или продавање хартии од вредност, доколку со ваквото тргување би се оневозможило купување или продавање хартии од вредност со средствата на пензискиот фонд или доколку купувањето или продавањето хартии од вредност со средствата на пензискиот фонд би се реализирало по понеповолни услови за пензискиот фонд.

(2) По исклучок од ставот (1) точка а) на овој член, друштвото може да ги употребува своите средства за купување акции во субјект што врши работи на евиденција, тргување со долгорочни хартии од вредност, маркетинг или други административни дејности за друштвото, под услов тој субјект да ги извршува услугите исклучиво за тоа друштво. Доколку субјектот престане да ги исполнува условите од овој став, друштвото е должно да ги отуѓи акциите во субјектот во рок од три месеци.

(3) Доколку друштвото има намера да купи акции во други субјекти согласно со ставот (2) на овој член, вкупниот капитал за тие купувања заедно со цената платена за сите претходни купувања на акции кои ги поседува друштвото не може да надмине 10% од вкупниот износ на акционерскиот капитал на тоа друштво на датумот на купувањето.

Член 21

(1) Друштвото е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за индивидуалните сметки на секој член на пензискиот фонд, за уплатените придонеси и пренесените средства за членот, бројот на сметководствени единици на сметката и вредноста на сметката на членот, како и други податоци утврдени со закон.

(2) Друштвото е должно да ги архивира и чува, согласно со закон, сите документи и друга евиденција во врска со пензискиот фонд со кој управува, а особено:

а) податоците за членовите и за претходните членови вклучувајќи име, презиме и адреса, единствен матичен број и износот на индивидуалната сметка во моментот на напуштање на пензискиот фонд;

б) податоци за сите купени и продадени средства за пензискиот фонд со кој управува, датумот на трансакциите, идентитетот на другата договорна страна и реализирана цена.

(3) Сите документи и друга евиденција мораат да се чуваат за период од 50 години.

(4) По истекот на времето од десет години од создавањето на некој документ или евиденција, истиот може да се чува единствено како електронски запис.

(5) Во случај друштвото да престане да управува со пензиски фонд, обврзано е да постапи согласно со одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член.

(6) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот за водење, архивирање и чување на евиденцијата од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 22

Друштвото назначува надворешен овластен ревизор со добри референци, кој не смее да биде поврзано лице со друштвото или со акционери на друштвото, странскиот менаџер на фондови или чуварот на имот. Ист надворешен овластен ревизор може да изврши најмногу три последователни годишни ревизии за исто друштво.

ГЛАВА III

ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ, ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 23

(1) Друштво за управување со пензиски фондови се основа врз основа на дозвола од Агенцијата, а по основањето, од Агенцијата добива одобрение за управување и администрирање со пензиски фонд.

(2) Во трговскиот регистар може да се изврши упис на друштвото само ако тоа има дозвола од Агенцијата издадена согласно со условите пропишани со овој закон.

(3) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот и постапката за добивање дозвола за основање и одобрение за управување со пензиски фонд.

Член 24

Барање за дозвола за основање друштво се доставува до Агенцијата истовремено со барање за одобрение за управување со пензиски фонд, согласно со овој закон.

Член 25

(1) На почетокот на капитално финансираното пензиско осигурување, Агенцијата издава дозволи за основање друштва врз основа на јавен тендер.

(2) Агенцијата издава дозволи за основање само на две друштва за период од десет години. Во тој период други дозволи можат да се издаваат само врз основа на член 39 од овој закон.

(3) Услов за издавање на првите две дозволи е најмалку три понудувачи успешно да ја поминале претквалификационата фаза уредена со член 28 на овој закон и во претквалификационата фаза да се поднесени најмалку три пријави со документација.

(4) Агенцијата поблиску ја пропишува постапката за издавање дозволи по истекот од почетниот период од десет години, во рок од осум години сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

(5) При пропишување на постапката од ставот (4) на овој член, Агенцијата ќе ги има предвид условите и степенот на развиеност на капитално финансираното пензиско осигурување и финансискиот пазар, за потребата од јавен тендер, ограничувања на бројот на дозволи што ќе се издаваат, во случај на ограничувања колкав ќе биде бројот на дозволи и на колку години ќе се издаваат дозволи.

(6) Агенцијата и одговорните лица на Агенцијата имаат целосна одговорност за спроведување на законска, фер, уредна и транспарентна постапка на јавниот тендер.

Член 26

(1) Јавниот тендер за првите десет години се спроведува во две фази и тоа, во првата фаза претквалификација на понудувачи и во втората фаза избор на две понуди врз основа на понудените надоместоци што се наплатуваат согласно со членот 98 став (1) точка а) на овој закон и издавање на дозволи на избраните понудувачи.

(2) Доколку бројот на понудувачи кои ја поминале претквалификационата фаза е помал од три, тендерот се запира за период од шест месеци. Тендерот повторно се отвора во рок од 30 дена по истекот на последниот ден од утврдениот период.

(3) Пријавата со документација се поднесува од страна на лицето или лицата кои би биле основачи на друштво. Во случај да има повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден понудувач, пријавата со документација се поднесува заеднички од името на сите лица.

Член 27

(1) Јавниот тендер се објавува во "Службен весник на Република Македонија", најмалку во два дневни весника во Републиката и најмалку во две угледни меѓународни финансиски списанија.

(2) Агенцијата може со договор да овласти друга стручна институција да спроведе дел или целата постапка на тендерот. Ова не ја ослободува Агенцијата од одговорност за постапката на тендерот.

Член 28

(1) Одлука за понудувачите кои ја поминале претквалификационата фаза донесува Агенцијата, исклучиво врз основа на условите од членот 30 на овој закон.

(2) Агенцијата веднаш ги известува сите понудувачи за одлуката од ставот (1) на овој член.

(3) Агенцијата може да избере консултантска фирма со голем меѓународен углед за да помогне при оценувањето на пријавите со документација врз основа на овој закон и да помогне во изборот на понудувачи кои ќе ја поминат претквалификационата фаза.

Член 29

(1) Во претквалификационата фаза, заинтересираните до Агенцијата доставуваат пријава на тендер потпишана од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи, во форма пропишана од Агенцијата и документација во врска со барањето за дозвола за основање на друштво и за одобрение за управување со пензиски фонд, и тоа:

а) нацрт на статут на друштвото;

б) нацрт на статут на пензискиот фонд со кој ќе управува;

в) нацрт на договор со чувар на имот;

г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи, дека доколку добијат дозвола ќе основаат друштво и пензиски фонд согласно со овој закон;

д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснувања за карактерот на таквата поврзаност;

ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од основачките акти и статутите на друштвата и извадок од регистарскиот суд во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 ставови (1) и (3) на овој закон;

е) документи со кои се потврдува дека на датумот на пријавување на тендерот, основачите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото имаат големо искуство во управување со средства и имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година пред да се пријават како основачи;

ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основачки капитал на друштвото;

з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции доколку понудата успее, и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повлекување од било која функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на претходното професионално искуство;

с) податоци за лица со посебни овластувања и одговорности кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки;

и) уверенија дека на лицата кои се членови на органите на раководење и управување на друштвото не им е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или финансиски услуги;

ј) план за имплементирање на основањето на друштво и пензиски фонд, како и организационен план за структурата на друштвото;

к) програма за инвестиционата стратегија на пензискиот фонд и

л) други документи потребни за претквалификацијата кои ги пропишува Агенцијата.

(2) Поднесените документи, вклучувајќи го и документот од ставот (1) точка (б) на овој член, не смеат да содржат изјава за надоместок што се наплатува согласно со членот 98 став (1) точка а) на овој закон.

(3) Некомплетните и ненавремените пријави со документација нема да се земат за разгледување и се враќаат на подносителите со наведување на причините за нивното враќање.

Член 30

Агенцијата донесува одлука за понудувачите кои ќе ја поминат претквалификационата фаза врз основа на документите и податоците од членовите 29 и 31 на овој закон врз чија основа прави оценка за исполнување на следниве услови:

а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола, во предложеното друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропишан со овој закон;

б) од документите и расположливите податоците произлегува дека понудувачите располагаат со финансиски средства за таа намена;

в) од документите и расположливите податоците произлегува дека понудувачите ги исполнуваат условите за основачи од членовите 14 и 15 на овој закон;

г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото управување, ги исполнуваат условите утврдени со овој закон;

д) документите поднесени согласно со член 29 на овој закон ако содржат одредби или ако во тие документи се пропуштени одредби со кои би можеле да се загрозат интересите на членовите на пензискиот фонд или тие интереси не се во доволна мера заштитени;

е) понудувачите докажале дека обезбедиле или ќе обезбедат навремено склучување договори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно со овој закон;

ж) дека предложениот назив на идното друштво или називот на пензискиот фонд нема да ги доведе во заблуда членовите на фондот, идните членови и било кое друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и пензискиот фонд;

з) дека работењето на друштвото и на пензискиот фонд ќе се врши согласно со стандардите на управување со пензиски фондови и добрите деловни обичаи и

з) од документите и од податоците произлегува дека идното друштво нема да врши други дејности освен оние за кои е овластено врз основа на овој закон и кои се директно поврзани со управувањето со пензиски фонд.

Член 31

(1) Во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавите со документација за претквалификација, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и податоци, освен документи од кои може да се претпостави висината на надоместокот кој ќе се наплатува од страна на друштвото.

(2) Агенцијата може, доколку смета за потребно, да испита одделни факти во врска со пријавите со документација. Во врска со тоа Агенцијата може:

а) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и

б) да прибира документи и податоци од други извори.

Член 32

(1) Агенцијата нема да одобри понудувач да ја помине претквалификационата фаза во случај, ако:

а) не се исполнети условите од членот 30 на овој закон или

б) не е во интерес на осигурениците кои би можеле да се зачленат во иден пензиски фонд кој ќе се основа согласно со овој закон.

(2) На сите понудувачи кои биле одбиени во претквалификационата фаза Агенцијата им доставува образложена писмена одлука за одбивањето. Одлуките за одбивање од овој став се достапни на јавноста по претходно барање.

Член 33

(1) На понудувачите кои ја поминале претквалификационата фаза Агенцијата им доставува писмено барање за поднесување на понуда. Понудувачите се должни да ја достават понудата во форма, на начин и постапка пропишани од Агенцијата.

(2) Понудата се доставува заедно со деловен план кој ги содржи податоците пропишани од Агенцијата и поединости за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон.

(3) Избор на понудувач на кој се издава дозвола се врши исклучиво врз основа на конкурентноста на предложениот надомест што се наплатува согласно со членот 98 став (1) точка а) на овој закон.

(4) Со изборот од ставот (3) на овој член се избираат два понудувачи кои понудиле најнизок надомест, во постапка и на начин пропишани од Агенцијата. Во случај да има повеќе од два понудувачи кои понудиле ист најнизок надомест, при изборот ќе се земат предвид и резултатите од претквалификационата фаза.

(5) На сите понудувачи кои поднеле понуда на јавниот тендер, Агенцијата им доставува писмена одлука за избраните понудувачи.

(6) Незадоволните понудувачи кои ја поминале претквалификационата фаза, а не биле избрани, имаат право на жалба до второстепената Комисија на Владата на Република Македонија.

Член 34

(1) Дозволите за основање се издаваат истовремено на два понудувачи по конечност на одлуката од членот 33 став (6) на овој закон, во постапка и на начин пропишани од Агенцијата.

(2) Истовремено со издавањето на дозволата, на понудувачите од ставот (1) на овој член се издава условно одобрение за управување со пензиски фонд.

Член 35

(1) Понудувачите на кои им е издадена дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд, должни се да основаат друштво согласно со тендерската документација и врз основа на Законот за трговските друштва и овој закон. Друштвото мора да биде основано во рок од три месеци од приемот на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата може да го продолжи рокот за најмногу три месеци.

(2) Доколку понудувачите на кои им е издадена дозвола за основање не основаат друштво во рокот определен со ставот (1) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање.

(3) Во случај од ставот (2) на овој член Агенцијата издава нова дозвола за основање на друштво на треторангираниот понудувач согласно со членот 33 став (3) од овој закон.

Член 36

(1) Друштвото ја известува Агенцијата за основање и го уписува во трговскиот регистар во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверени копии од основачките акти и статутот на друштвото, последните верзии на документите од членот 29 став (1) точки (б) и (в) на овој закон, копија од условното одобрение од членот 34 став (2) на овој закон и други документи во врска со работењето со пензискиот фонд пропишани од Агенцијата.

(2) По исполнување на условите предвидени во членот 35 став (1) на овој закон и став 1 на овој член условното одобрение за управување со пензиски фонд станува полноважно.

(3) Друштвото не може да отпочне со активности на управување со пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на јавното мислење пред датумот утврден од Агенцијата, пред добивање на дозволата за основање, одобрението за управување со пензиски фонд и пред уписот во трговскиот регистар.

Член 37

Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности или измени и дополнувања на документите и податоците наведени во членот 29 на овој закон, подлежат на претходно одобрение од страна на Агенцијата, освен ако промените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги презело сите потребни мерки за спречување на тие промени. Агенцијата ги цени таквите промени согласно со одредбите од членовите 30 и 32 на овој закон.

Член 38

(1) Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со пензиски фонд од истите причини заради кои одбива барање согласно со членот 29 на овој закон, на барање од друштвото или заради грубо кршење на одредбите на овој закон, и особено поради неисполнување на условите од членот 30 на овој закон.

(2) Пред да го повлече или укине одобрението за управување со пензиски фонд, Агенцијата ќе го повика друштвото и ќе му даде можност да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во работењето во рок определен од Агенцијата, освен доколку смета дека таквата можност би била во спротивност со интересите на членовите на пензискиот фонд или на јавниот интерес.

(3) Агенцијата веднаш ќе го извести друштвото за одлуката за повлекување или укинување на одобрението за управување со пензиски фонд.

(4) Против одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член друштвото има право на жалба до второстепената Комисија на Владата на Република Македонија. Жалбата не го одложува извршувањето на одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член.

(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член.

Член 39

(1) Друштвото на кое му е повлечено или укинато одобрението за управување со пензиски фонд врз основа на член 38 од овој закон, продолжува да работи под надзор на Агенцијата, во постапка пропишана од Агенцијата заради заштита на интересите на членовите на пензискиот фонд по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика. Оваа состојба трае до моментот кога некое друго друштво ќе го преземе управувањето со тој пензиски фонд. Во случај кога Агенцијата смета дека се загрозени или би можеле да бидат загрозени интересите на членовите на пензискиот фонд, таа може да преземе непосредна контрола врз тој фонд.

(2) Во случај кога одлуката за укинување на одобрение за управување со пензиски фонд стане конечна, Агенцијата е должна да објави нов јавен тендер согласно со овој закон и да издаде нова дозвола за основање и одобрение за управување со пензискиот фонд.

(3) На тендерот од ставот (2) на овој член не можат да се јават постојните друштва, акционерите во тие друштва, или акционерите во друштвото чиешто одобрение било укинато.

(4) За спроведување на тендерот од ставот (2) на овој член Агенцијата поблиску ќе ја уреди постапката и изборот на најдобрата понуда.

(5) Во случај на неуспешен тендер, Агенцијата ќе ги префрли членовите на тој пензиски фонд во пензиски фондови управувани од други друштва, на начин утврден од Агенцијата.

ГЛАВА IV

ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 40

(1) Пензиски фонд претставува отворен инвестиционен фонд, што се основа и работи согласно со Законот за инвестиционите фондови, доколку со овој закон поинаку не е уредено. Пензискиот фонд го сочинуваат средствата од придонесите на членовите на тој фонд и приносите од инвестираните придонеси.

(2) Сопственици на пензискиот фонд се неговите членови и нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки, согласно со членот 67 на овој закон.

(3) Средствата на пензискиот фонд се целосно одвоени од средствата на друштвото кое управува со тој фонд.

Член 41

Со пензиски фонд управува друштво кое го претставува и застапува пензискиот фонд пред трети лица.

Член 42

Седиштето на пензискиот фонд се наоѓа во седиштето на друштвото кое управува со тој пензиски фонд.

Член 43

(1) Називот на секој пензиски фонд задолжително ги содржи зборовите "Отворен пензиски фонд".

Називот на пензискиот фонд не смее да го содржи зборот "Македонија" ниту кратенка или друг збор изведен од тој збор.

Член 44

Средствата на пензискиот фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на, или од името на доверителите на друштвото.

Член 45

Статутот на пензискиот фонд содржи:

а) податоци за основните принципи и посебни ограничувања при инвестирањето, освен оние пропишани со закон;

б) начинот на пресметување на брокерските провизии непосредно поврзани со продавање и купување на средствата на пензискиот фонд и нивно одбивање од сметките на членовите на фондот;

в) одбивања од средствата на пензискиот фонд заради плаќање на надоместоци на друштвото;

г) поединости за начинот на водење на сметководството на пензискиот фонд;

д) начин на информирање на членовите на пензискиот фонд и дневниот весник во кој се објавува информативниот проспект на пензискиот фонд и

ѓ) други податоци од значење за пензискиот фонд.

Агенцијата дава согласност на статутот на пензискиот фонд.

ГЛАВА V

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 46

(1) Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се основа заради вршење супервизија на работењето на друштвата за управување со пензиски фондови и пензиските фондови.

- (2) Агенцијата има својство на правно лице.
- (3) Органи на Агенцијата се управен одбор и директор.
- (4) Агенцијата има статут.
- (5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.
- (6) Агенцијата за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.
- (7) Целта на основањето на Агенцијата е заштита на интересите на членовите на пензиските фондови и поттикнување на развојот на капитално финансираното пензиско осигурување.

Член 47

- (1) Агенцијата ги врши следниве работи:
 - а) спроведува активности за прибирање понуди на тендер, издава, повлекува и одзема дозволи за основање на друштва и одобренија за управување со пензиски фонд;
 - б) врши супервизија на работењето на друштвата и пензиските фондови со кои тие управуваат, а особено го контролира законитото работење на истите;
 - в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на пензиските фондови и на странските менаџери на средства на пензискиот фонд во врска со работењето со тие средства;
 - г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика;
 - д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на друштвата и на пензиските фондови, за придобивките од членување во пензиски фонд, за правата на членовите на пензиски фондови и за други прашања во врска со системот на пензиски фондови;
 - ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и кривични постапки пред надлежен орган против друштва за управување со пензиски фондови, чувари на имот на пензиски фондови, странски менаџери на средства и други лица во случај на повреда на одредбите на овој закон и на други закони;
 - е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи на пензиските фондови и на друштвата;
 - ж) води регистар на агенти;
 - з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. Обемот, содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со надлежните органи и институции;
 - с) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со овој закон;
 - и) донесува акти согласно со овој закон;
 - ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;
 - к) иницира донесување на прописи и други акти во врска со друштвата и со пензиските фондови;
 - л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото учество е во интерес на македонскиот пензиски систем и
 - љ) врши други работи согласно со овој закон.

(2) Актите и прописите кои Агенцијата ги донесува согласно со овој закон се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 48

Агенцијата има активна процесна легитимација и е овластена да учествува, непосредно или посредно, во било која постапка што е покрената против друштво и против друго лице или лица правно поврзани со друштвата, кога тоа е потребно заради заштитата на интересите на членовите на пензиските фондови.

Член 49

(1) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на пензиски фондови или поранешни членови на пензиски фондови против друштвото, за дејствија и активности преземени од страна на тоа друштво кои не се во согласност со закон и со актите на тоа друштво.

(2) До Агенцијата може да се поднесе поплака од член на пензиски фонд против други лица со кои пензискиот фонд и друштвото имале деловни или договорни односи, во случај кога членот верува дека неговите интереси како член на пензискиот фонд биле оштетени како резултат на кршење на законот од тоа лице во поглед на деловните или договорните односи.

(3) Агенцијата може да се обрати до друштвото против кое примила поплака заради разјаснување на случајот, доколку тоа нема да наштети на интересите на подносителот на поплаката.

(4) Агенцијата води евиденција на поплаките против друштвата согласно со ставот (3) на овој член и за тоа објавува статистички податоци во својот информативен проспект.

Член 50

(1) Управниот одбор на Агенцијата е составен од пет члена именувани од Владата на Република Македонија.

(2) За член на управниот одбор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- а) да е државјанин на Република Македонија;
- б) да има високо образование и
- в) да има искуство од најмалку пет години релевантно за пензиски фондови во областа на економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или правото.

(3) Мандатот на членовите на управниот одбор трае седум години и тие можат повторно да бидат именувани. Членовите на управниот одбор можат да бидат разрешени од страна на Владата на Република Македонија и пред истекот на мандатот, само во случај на условите предвидени во членот 51 став (6) од овој закон.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, во првиот мандат на конституирање на управниот одбор два члена се именуваат на три години, два на пет години и еден на седум години.

(5) Кога некој член на управниот одбор ќе престане да ја врши должноста пред истекот на мандатот, на негово место се именува друго лице до истекот на мандатот на членот кој се заменува.

- (6) Управниот одбор:
- а) донесува статут на Агенцијата;
 - б) донесува акт за внатрешна организација на работата и систематизација на работните места на Агенцијата;
 - в) донесува годишна програма за работа на Агенцијата и ја следи нејзината реализација;
 - г) усвојува годишен извештај за работата на Агенцијата.

(7) На актите од точките а), б) и г) од ставот (6) на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 51

(1) Со Агенцијата раководи директор. Директорот на Агенцијата има заменик на директорот.

(2) Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот, на предлог на министерот за труд и социјална политика, го именува и го разрешува Владата на Република Македонија.

- (3) Директорот на Агенцијата:
- а) ја претставува и застапува Агенцијата;
 - б) одговара за нејзиното работење согласно со првата и должностите утврдени во овој закон;
 - в) организира и обезбедува законско извршување на активностите од делокругот на Агенцијата;

г) предлага на управниот одбор донесување на акти од негова надлежност;

д) ги извршува одлуките на управниот одбор и

ѓ) врши и други работи кои му се доверени со овој закон, статутот или друг акт на Агенцијата.

(4) За директор на Агенцијата и заменик на директорот може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

а) да е државјанин на Република Македонија;

б) да има високо образование во областите наведени во точка в) на овој став;

в) да има искуство од најмалку шест години релевантно за пензиски фондови во областа на економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или правото;

г) да има работно искуство од најмалку четири години на раководни функции во областите од точката в) на овој став и

д) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност.

(5) Мандатот на директорот на Агенцијата и на заменикот на директорот е седум години, со можност за повторен избор.

(6) Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот може да биде разрешен пред истекот на мандатот во случај:

а) на грубо запоставување на работните должности;

б) кога е осуден за кривично дело;

в) кога му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност на раководно лице во институцијата;

г) на непочитување на забраните од членот 52 и обврските од членот 55 на овој закон;

д) на долготрајна тешка болест, која го спречува во извршувањето на обврските;

ѓ) ако ја изгубил деловната способност и

е) на негово барање.

(7) Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот работата ќе ја вршат професионално.

(8) Заменикот на директорот го заменува директорот во случај кога тој е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности во раководењето. Заменикот во соработка со директорот врши работи од надлежност на директорот што тој ќе му ги довери.

(9) Лицата со посебни овластувања и одговорности, вработени на Агенцијата, кои учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание на друштвата, пензиските фондови и членовите мораат да имаат високо образование и работно искуство од најмалку три години во областа на управувањето со пензиски фондови, економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или правото.

Член 52

(1) Директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата не смеат:

а) да примаат било какви надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција или вработување, или да вршат услуги или да стекнуваат акции во:

1) друштво или во пензиски фонд со кој тоа друштво управува;

2) чувар на имотот на пензиски фонд или

3) било кое поврзано лице со лицата од потточките 1) и 2) на оваа точка;

б) да вршат било каква политичка функција.

(2) Ограничувањата пропишани во ставот (1) точка а) на овој член важат и за време од една година по престанокот на функцијата директор на Агенцијата и заменик на директорот.

Член 53

(1) Заради извршување на своите должности Агенцијата е овластена:

а) да ги добива на увид сите документи на друштвото и електронската евиденција во врска со неговото работење и со работењето на пензискиот фонд со кој управува;

б) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од точка а) на овој став од чувар на имот и од странски менаџер на пензиски фондови;

в) да добива информации од членови на управен одбор и на надзорен одбор и други лица вработени во друштвото, во неговиот чувар на имот или во странскиот менаџер на пензиски фондови, во врска со активностите на друштвото или на пензискиот фонд;

г) да бара писмени и лично потпишани изјави од лицата наведени во точката в) на овој став.

(2) Директорот на Агенцијата може да овласти лице да влезе во службените простории на :

а) друштво заради контрола и увид во законитоста во работењето на тоа друштво и на пензискиот фонд со кој управува и контрола на примената на статутот и другите акти на тоа друштво;

б) чувар на имот и странски менаџер на средства заради увид и контрола во законитоста на работењето и во примената на потпишаните договори со односното друштво.

(3) Друштвото, чуварот на имот и странскиот менаџер на средства должни се на лицето овластено за контрола да му ги стават на располагање сите книги, документи и други евиденции во врска со работењето на друштвото, пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, странскиот менаџер на средства и чуварот на имот.

(4) Видот и обемот на контролата се утврдува со решението за контрола што го донесува директорот на Агенцијата.

(5) Лицето овластено за контрола изготвува записник и истиот го доставува до Агенцијата. Доколку Агенцијата утврди неправилности во работењето или во водењето на деловните книги, со решение ќе му наложи на друштвото, на чуварот на имот или на странскиот менаџер на средства, истите да ги отстрани во определениот рок.

(6) Согласно со ставот (5) на овој член друштвото, чуварот на имот или странскиот менаџер на средства се должни во определениот рок да ги отстранат неправилностите и да достават известување до Агенцијата за отстранетите неправилности со приложени докази дека неправилностите се отстранети или исправени. Доколку друштвото не ги отстрани неправилностите, Агенцијата може да го одземе одобрението за управување со пензиски фондови на тоа друштво.

(7) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на друштвото и управувањето со пензиските фондови утврди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, директорот или лице овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка пред надлежен орган.

Член 54

Агенцијата објавува извештај за состојбите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување во Република Македонија за претходната година, во "Службен весник на Република Македонија" во рок од шест месеци по истекот на календарската година. Извештајот содржи податоци за задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, податоци во врска со работењето на Агенцијата и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење за задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување.

(2) Агенцијата поднесува извештај за својата работа за претходната година до Владата на Република Македонија во рок од шест месеца по истекот на календарската година. Извештајот за работата на Агенцијата ги содржи податоците од ставот (1) на овој член и податоци во врска со работењето на сите друштва и пензиски фондови и други податоци по сопствено наоѓање или по барање од Владата на Република Македонија. Извештајот за работата на Агенцијата се усвојува од Владата на Република Македонија и истиот се доставува за информирање на Собранието на Република Македонија.

Член 55

(1) Членовите на управен одбор, директорот, заменикот на директорот, овластените лица и други вработени во Агенцијата не смеат да оддаваат никакви информации што ги добиле при вршењето на функциите или овластувањата врз основа на овој закон.

(2) Обврската за доверливост на информациите не се однесува на случаи во кои тие информации се откриваат врз основа на овластувања утврдени во овој закон и правосилна судска одлука.

(3) Обврската за доверливост на информациите од ставот (1) на овој член не се однесува на случаи кога давањето на информации го врши Агенцијата:

а) врз основа на писмено барање од Министерство-то за труд и социјална политика или друго овластено лице од министерот, кога тоа барање е неопходно за извршување на неговите службени задачи;

б) врз основа на писмено барање од домашен или меѓународен орган или организација со цел да се даде помош во извршувањето на функциите на тие органи, доколку се слични на функциите на Агенцијата;

в) во форма на заклучна информација во врска со пензиските фондови или со друштвата, под услов информацијата да е изготвена од страна на овластени лица согласно со овој закон, и заклучокот да е изготвен на начин кој не овозможува откривање на податоци за член на пензиски фонд, за работењето на друштвото, на чуварот на имотот или менаџерот на средствата и

г) врз основа на писмена дозвола од друштвото или од членот на кој се однесуваат податоците.

Член 56

(1) Буџетот на Агенцијата во врска со дејностите утврдени во овој закон се донесува заедно со Буџетот на Република Македонија.

(2) Во буџетот на Агенцијата се утврдени платите на вработените во Агенцијата. Платите на директорот на Агенцијата, заменикот на директорот и на лицата со посебни овластувања и одговорности мора да се слични со платите во финансискиот сектор, вклучувајќи ги платите во друштвата за управување со пензиски фондови.

(3) Работењето на Агенцијата, согласно со овој закон, се финансира од надоместоци што Агенцијата ги наплатува од друштвата, вклучувајќи ги особено следниве:

а) месечен надомест на товар на друштвата најмногу до 2,5% од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат;

б) надомест за тендерска документација;

в) надомест за дозвола за основање на друштво и за одобрение за управување со пензиски фонд;

г) надомест за обезбедување на формулари;

д) надомест за обука, организирање на испити и давање дозволи на агентите;

ѓ) надомест за запишување во регистарот на агенти кој не може да биде повисок од административните трошоци на запишувањето;

е) надомест за вршење на услуги и

ж) други надоместоци утврдени од Агенцијата.

(4) Висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Агенцијата, на која согласност дава Владата на Република Македонија и истите се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

(5) Во случај приходите од надоместоците од ставот (3) на овој член да не ги покриваат планираните расходи, недостигот на приходи се финансира од Буџетот на Република Македонија.

(6) Ревизија на работењето на Агенцијата врши Заводот за државна ревизија на Република Македонија.

Член 57

(1) Министерството за труд и социјална политика врши надзор на законитоста на работењето на Агенцијата.

(2) Министерството за труд и социјална политика може да запре извршување на акт на Агенцијата, ако не е во согласност со овој закон или ако е противуставен.

ГЛАВА VI

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Член 58

(1) Осигурениците кои прв пат по 1 јануари 2003 година пристапиле во задолжително пензиско и инвалидско осигурување, согласно со член 131 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, должни се да се зачленат и да плаќаат придонеси во пензиски фонд по сопствен избор сè додека имаат својство на осигуреник во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.

(2) Осигурениците кои прв пат пристапиле во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување по датумот утврден во ставот (4) на овој член должни се да се зачленат во пензиски фонд во рок од три месеци сметано од датумот на пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.

(3) Осигурениците кои биле вклучени во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 2003 година можат да се зачленат и да плаќаат придонеси во пензиски фонд по сопствен избор и изборот треба да го направат најдоцна до датумот утврден во став (4) на овој член. Агенцијата може од оправдани причини да го продолжи рокот за избор најмногу за 12 месеца.

(4) За осигурениците од ставовите (1) и (3) на овој член уплатата на придонесот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување почнува од датумот на издавање на првата континуирана емисија на државни обврзници, но не подоцна од шест месеци од тој датум. Датумот кога ќе започне уплатата на придонесот го утврдува Владата на Република Македонија и го објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(5) Член на пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во друг пензиски фонд, освен во случаите наведени во членот 62 на овој закон.

(6) Агенцијата е должна да ги информира граѓаните за категориите осигуреници кои се обврзани да се зачленат во пензиски фонд, за осигурениците кои можат да се зачленат по сопствен избор во пензиски фонд, за факторите кои треба да се земат предвид при одлучувањето дали осигуреник да се зачлени во пензиски фонд и за одлуките што треба да се донесат при првото вработување, односно при започнување со вршење на дејност.

(7) Придонесите на осигурениците кои не се зачленат во пензиски фонд, а биле обврзани на тоа, се чуваат на посебните сметки во пензиските фондови, до моментот кога осигуреникот станува член на пензиски фонд. Агенцијата времено ги распоредува овие осигуреници во пензиски фонд од моментот на нивното пристапување во задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

(8) При распределбата на осигурениците во пензиските фондови согласно со ставот (7) на овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците да биде пропорционален со вкупната вредност на средствата на секој одделен пензиски фонд, на датумот што го утврдува Агенцијата.

(9) Осигурениците од став (1) на овој член кои нема да потпишат договор за членство во рок три месеци од датумот на пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, по истекот на тој рок стануваат членови на пензискиот фонд во кој биле распределени согласно со ставовите (7) и (8) на овој член.

(10) Агенцијата ја уредува постапката на распределба на осигуреници во пензиски фондови.

Член 59

(1) Осигуреник стекнува членство во пензиски фонд со потпишување договор за членство со друштвото кое управува со тој пензиски фонд.

(2) Формата на договорот за членство од ставот (1) на овој член е еднаква за сите членови на пензискиот фонд со кој управува тоа друштво.

(3) Агенцијата ја уредува стандардизираната форма на договорот за членство за сите пензиски фондови.

(4) Во случај кога осигуреник прв пат потпишал договор за членство во пензиски фонд и дотогаш не бил член на ниту еден пензиски фонд, има право на еднострано раскинување на договорот по пат на писмен поднесок доставен до друштвото во рок од осум работни дена од датумот на потпишувањето на договорот за членство. Во таков случај договорот не произведува правно дејство. Осигуреникот не може да стекне членство во пензиски фонд пред истекот на осмиот работен ден од потпишувањето.

(5) Друштвото кое управува со пензискиот фонд веднаш по истекот на рокот од осум работни дена по потпишувањето на договорот за членство од ставот (4) на овој член, воспоставува индивидуална сметка на членот кој го потпишал договорот.

(6) Агенцијата ги утврдува датумите за секоја година на кои осигурениците можат да стекнат членство во пензиски фондови и на кои може да се врши пренос на средствата од еден во друг пензиски фонд (датум на пренос). Датум на пренос мора да биде датум на проценка. Осигуреник може да стане член на пензиски фонд само на тие датуми.

(7) Друштво не може да одбие зачленување на осигуреник во пензискиот фонд со кој управува, освен во случај тој осигуреник да не ги исполнува условите пропишани со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

(8) Осигуреник во исто време може да биде член само во еден пензиски фонд и во тој пензиски фонд може да има само една сметка.

(9) Агенцијата може да ги уреди условите под кои откако едно друштво согласно со членот 7 на овој закон може да управува со повеќе од еден пензиски фонд, осигуреник по исклучок од ставот (8) на овој член може да биде член на повеќе од еден пензиски фонд, со кои пензиски фондови управува исто друштво.

(10) Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за членство во пензиски фонд согласно со овој член.

Член 60

(1) Уплатата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување ја врши обврзникот за плаќање на придонес на сметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Од средствата остварени по основ на ненавремено и нецелосно плаќање на придонес уплатени за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-

кедонија пренесува 50% на индивидуалната сметка на членот на пензискиот фонд. Другите 50% остануваат во приходите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

(2) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги пренесува придонесите на членовите на пензиските фондови на сметките на избраните пензиски фондови, веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја изврши таа обврска.

Член 61

(1) Доколку осигуреник кој е член на еден пензиски фонд (постоен пензиски фонд) сака да стане член на пензиски фонд управуван од друго друштво (иден пензиски фонд), тој член потпишува времен договор за членство со друштвото кое управува со идниот пензиски фонд согласно со членот 59 на овој закон. Друштвото кое управува со идниот пензиски фонд е должно да го достави времениот договор за членство до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во рок од осум работни дена по потпишувањето на времениот договор.

(2) Во рок од осум работни дена од приемот на времениот договор за членство, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија до членот на пензискиот фонд испраќа писмено известување дека го примил времениот договор за членство, заедно со формулар. Во известувањето јасно треба да биде предочено дека за префрлување од постојниот пензиски фонд во идниот пензиски фонд членот е должен да плати паричен надоместок, согласно со членот 98 став (1) точка в) на овој закон и дека префрлувањето може да се изврши единствено доколку осигуреникот кој сака да пристапи во идниот пензиски фонд го пополни и врати формуларот што е составен дел на писменото известување, во рок од осум работни дена од приемот на истото, со што потврдува дека е согласен да го плати пропишаниот паричен надоместок и да премине во идниот пензиски фонд.

(3) Договорот за членство станува полноважен и произведува правно дејство од денот на примање на формуларот од ставот (2) на овој член во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

(4) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги известува друштвото кое управува со постојниот пензиски фонд и друштвото кое управува со идниот пензиски фонд за членот кој преминал во идниот пензиски фонд, во рок од осум работни дена по приемот на уредно пополнетиот формулар, согласно со ставот (2) на овој член.

(5) За време од денот кога членот склучил времен договор за членство до денот кога друштвото кое управува со идниот пензиски фонд ќе го прими известувањето од ставот (4) на овој член, ниту друштвото кое управува со идниот пензиски фонд, ниту поврзани лица со тоа друштво, ниту агенти и вработени не смеат да му пристапат и да остварат контакт со тој член, или да стапат во говорна или писмена комуникација со него, а во врска со идниот пензиски фонд, постојниот пензиски фонд, или било кое прашање поврзано со членување во пензиски фондови.

(6) Членството во постојниот пензиски фонд престанува на првиот нареден датум за пренос од денот кога е примен уредно пополнетиот формулар согласно со ставот (4) на овој член и на истиот датум започнува членството во идниот пензиски фонд.

(7) Агенцијата подетално ги уредува:

а) постапката и продолжувањето на роковите за склучување на времениот договор за членство во пензиски фонд од објективни причини;

б) податоците и содржината на формуларот што го издава Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за членови кои имаат намера да преминат во друг пензиски фонд и

в) други прашања поврзани со склучување на времениот договор за членство во пензиски фонд.

Член 62

(1) Член на пензиски фонд не може да премине во друг пензиски фонд во рок од две години сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон.

(2) Агенцијата може да отстапи од рокот утврден во ставот (1) на овој член, во случаите утврдени во членот 98 став (3) на овој закон.

Член 63

(1) Во случај на преминување на членот од еден во друг пензиски фонд согласно со членот 61 на овој закон, средствата на тој член се пренесуваат од постојниот во идниот пензиски фонд на првиот нареден датум на пренос.

(2) Средствата што се предмет на пренесување се состојат од износот на сметката на членот на пензискиот фонд на датумот на пренос, намалени за надоместоците согласно со членот 98 став (1) точка в) на овој закон.

(3) Друштвото кое управува со постојниот пензиски фонд го известува друштвото кое управува со идниот пензиски фонд за придонесите на членот уплатени во постојниот пензиски фонд, за пренесените средства за тој член и за придонесите на тој член што ги уплатувал во пензиските фондови во кои членувал во минатото.

(4) Агенцијата поблиску го уредува преносот на средствата меѓу пензиските фондови со кои управуваат различни друштва и видот на податоците што се доставуваат согласно со ставот (3) на овој член.

Член 64

Доколку членот на еден пензиски фонд престане да уплаќа придонеси во пензискиот фонд пред пензионирањето, тој продолжува да биде член на пензискиот фонд сè до смртта или до неговото пензионирање и ги има истите права како другите членови на тој фонд врз основа на овој закон, вклучувајќи го и правото на преминување, согласно со членот 63 на овој закон.

Член 65

(1) Кога член на пензиски фонд ќе стекне право на инвалидска пензија, согласно со членот 132-в од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, вкупниот износ на средствата од сметката на тој член се пренесува во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, освен во случаите утврдени со членот 90 на овој закон. По приемот на известувањето од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија дека членот стекнал право на инвалидска пензија, друштвото кое управува со тој пензиски фонд е должно да ги префрли средствата од сметката на тој член во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на првиот нареден датум на пренос по денот на приемот на известувањето.

(2) Во моментот на пренос на средствата согласно со ставот (1) на овој член, друштвото кое управува со тој пензиски фонд е должно да го идентификува членот чии средства се пренесуваат, да достави копија од известувањето за извршеното пренесување на средствата до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член соодветно се применуваат и на времено распределените осигуреници од членот 58 став (7) на овој закон.

Член 66

(1) Во случај на смрт на член на пензиски фонд чии членови на семејството имаат право на семејна пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија веднаш го известува друштвото кое управува со тој пензиски фонд, за смртта на тој член. На првиот нареден датум на пренос по денот на приемот на известувањето друштвото го пренесува вкупниот износ на средства од сметката на починатиот член во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, освен во случаите утврдени со членот 91 на овој закон.

(2) На денот на пренос на средствата согласно со ставот (1) на овој член, друштвото е должно да го идентификува починатиот член чии средства треба да се пренесат. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот.

(3) Во случај кога починатиот член на пензиски фонд нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, средствата од сметката на тој член стануваат дел на оставинска маса на оставителот и со тие средства се постапува согласно со Законот за наследување. До тогаш сметката на членот останува отворена и тие средства се претвораат во сметководствени единици и се инвестираат на еднаков начин како и другите средства на пензискиот фонд, од страна на друштвото. По извршениот пренос на средствата друштвото ја затвора индивидуалната сметка на починатиот член.

(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член соодветно се применуваат и на времено распределените осигуреници од членот 58 став (7) на овој закон.

Член 67

(1) Средствата од сметката на членот на пензискиот фонд се дел од неговиот личен имот. Правата на користење и на располагање со тие средства не можат да се остварат сè до денот на неговото пензионирање, смрт или инвалидност согласно со овој закон.

(2) Над средствата од индивидуалната сметка на член на пензиски фонд не може да се спроведе извршување, ниту може тие средства да се користат во постапка на порамнување или стечај.

(3) Средствата на сметката на член на пензиски фонд не можат да се даваат во залог, асигнација или да се пренесуваат во полза на трети лица, освен кога тоа е изречно допуштено со овој закон. Правните дела во врска со овој став се ништовни.

(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член соодветно се применуваат и на средствата на индивидуалната потсметка на посебната сметка во пензискиот фонд од членот 68 став (2) на овој закон.

Член 68

(1) Средствата од придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за кои Фондот не може да утврди на кого припаѓаат се чуваат на неидентификуваната сметка во Фондот додека не се утврди сопственоста на тие средства. Средствата од придонесите уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за кои има недоследности за придружните податоци, се чуваат на нераспределената сметка со индивидуални потсметки во Фондот, сè додека тие недоследности не бидат разрешени.

(2) Посебната сметка во пензискиот фонд се состои од индивидуални потсметки за секој осигуреник и средствата на оваа сметка се собрани од придонеси согласно со ставот (7) од член 58 на овој закон. Овие средства, се претвораат во сметководствени единици и се инвестираат на еднаков начин како и другите средства на пензискиот фонд, од страна на друштвото.

(3) Агенцијата поблиску ги уредува:

- а) постапката на депонирање и повлекување на средствата на тие сметки;
- б) надоместоците што ги наплатуваат друштвата во врска со средствата на тие сметки;
- в) начинот на распоредување на приносите од тие средства на сметките на членовите на пензиските фондови;
- г) известувањата и податоците што треба да се доставуваат и
- д) други прашања во врска со уплатените придонеси, а непренесени во соодветен пензиски фонд.

ГЛАВА VII

ФУНКЦИИ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 69

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во единствена постапка на собирање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, за потребите на капитално финансираното пензиско осигурување ги врши следниве работи:

- а) ги прима придонесите за членовите на пензиските фондови од обврзниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување;
- б) секој работен ден врши срамнување на придонесите со податоците добиени од обврзниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и утврдените податоци во евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
- в) ги пренесува придонесите на членовите на пензиските фондови на сметките на избраните пензиски фондови кај чуварот на имот, веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја изврши таа обврска. Доколку овие услови не се исполнети, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија постапува согласно со членот 68 ставови (1) и (2) на овој закон;
- г) доставува податоци на друштвата во врска со извршениот пренос на придонесите согласно точка в) на овој став;
- д) води потполна и ажурна евиденција за индивидуалните сметки на членовите од која се гледа состојбата на придонесите уплатени за членовите во секој пензиски фонд;
- е) прима податоци од Агенцијата за членовите на пензиските фондови и за пензиските фондови што тие ги избрале, согласно со овој закон;
- ж) води и одржува база на податоци утврдени со овој член и врши месечно срамнување на тие податоци и
- з) подготвува и доставува до Агенцијата редовни збирни извештаи на барање на Агенцијата, заради извршување на нејзините функции.

Член 70

Владата на Република Македонија ги пропишува начинот и постапката на извршување на функциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија утврдени во членот 69 на овој закон.

Член 71

(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должен да обезбеди компјутерски софтвер кој ќе биде компатибилен со софтверот кој вообичаено се користи во Република Македонија, за да им овозможи на обврзниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување доставување на податоците и контрола на пресметаните плати и придонеси по електронски пат.

(2) Владата на Република Македонија ги пропишува начинот и постапката на извршување на функциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, согласно со ставот (1) на овој член.

Член 72

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија соработува со Агенцијата, друштвата и со други надлежни органи заради обезбедување на ефикасно функционирање на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 73

(1) Министерството за труд и социјална политика врши надзор над работењето и законитоста на работењето на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за функциите доделени со овој закон.

(2) Министерството за труд и социјална политика може да запре извршување на акт на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија доколку смета дека истиот не е во согласност со овој закон или дека е противуставен.

ГЛАВА VIII

МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 74

(1) Никој не смее на друго лице да нуди било какви подароци со цел да го наведе да се зачлени во некој пензиски фонд или да остане член во некој пензиски фонд.

(2) Никој не смее на друго лице да нуди било какви подароци со цел да го наведе да присуствува или да остане на места каде што се врши маркетинг на пензиски фонд.

(3) Никој не смее да нуди било какви подароци на работодавец или на со него поврзани лица, со цел да го поттикне или награди доколку ги наведе или им наложи на неговите вработени, да се зачленат во некој пензиски фонд.

(4) Никој не смее да нуди било какви подароци на синдикат или друга организација, колективно тело или на лица поврзани со таа организација или тело, со цел да го поттикне или награди доколку ги наведе или им наложи на неговите вработени, да се зачленат во некој пензиски фонд.

(5) Подарок во смисла на овој член значи, но не се ограничува на парични награди, плаќање на паричен надомест за предвремено прекинување на членство во друг пензиски фонд, подарување на подвижни и недвижни ствари, уметнички дела, организирање изложби или претстави, или други чинења кои вообичаено треба да се платат, освен оние плаќања кои непосредно произлегуваат од членство во пензиски фонд.

Член 75

(1) Лицата од ставот (3) на овој член не смеат да даваат погрешни и неточни информации за пензиски фонд или за друштвото кое управува со тој фонд или информации кои можат да ги доведат во заблуда членовите на пензиски фонд, лицата кои имаат право да станат членови на пензиски фонд и лицата кои во иднина би имале право да станат членови на пензиски фонд, ниту со усни изјави, пишан материјал, преку оглас и било каков друг рекламен материјал.

(2) Лицата од ставот (3) на овој член не смеат да даваат никакви изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати на пензиски фонд, на членовите на тој фонд и на лицата кои би можеле да се зачленат во тој фонд во иднина, освен изјави во форма и постапка пропишана од Агенцијата.

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се:

а) пензиски фондови и друштва за управување со пензиски фондови;

б) поврзани лица со лицата од точка а) на овој став и

в) агенти или вработени во друштвата и во поврзаните лица.

(4) Заради обезбедување фер и објективно информирање на јавноста, Агенцијата ги одобрува сите материјали за маркетинг пред нивното објавување или емитирање. Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламните и за другиот пишан промотивен материјал на пензиските фондови и на друштвата.

(5) Доколку Агенцијата смета дека некоја реклама или друг пишан материјал може да предизвика заблуда, може со решение да го забрани или одложи неговото објавување или дистрибуција и да нареди објавувањето на измена на тој материјал во рок кој самата ќе го определи.

Член 76

(1) Забрането е вршење маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории.

(2) Лице со посебни овластувања и одговорности не смее на вработен да му рекламира пензиски фонд.

Член 77

(1) Друштво може да склучи договор за членство или времен договор за членство со физичко лице само преку свој агент.

(2) Агентот задолжително присуствува при склучувањето на договорот за членство или на времениот договор за членство во пензиски фонд и е должен да го потпише таквиот договор.

(3) Работи на маркетинг на пензиски фондови може да врши лице по неговото запишување во регистарот на агенти.

(4) Агентот може да врши работи на маркетинг на пензиски фондови со кои управува само едно друштво. Агентот е должен одново да се регистрира, за да врши во иднина работи на маркетинг на пензиски фондови со кои управува друго друштво.

(5) Повторното регистрирање од ставот (4) на овој член не може да се изврши пред истекот на една година од датумот кога тоа лице престанало да биде агент на некое друштво, освен ако лицето престанало да биде агент на тоа друштво поради одземање на дозволата на тоа друштво.

(6) Во регистарот на агенти може да биде запишано лице кое ги исполнува следниве услови:

а) да е државјанин на Република Македонија;

б) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност во областите на економијата, финансиите, осигурувањето, банкарството и правото;

в) да има завршено најмалку средно образование и

г) да положило испит за агенти пред Агенцијата.

(7) Агенцијата е должна да запише лице во регистарот на агенти во рок од еден месец од приемот на уредното барање, под услов да ги исполни условите од ставот (6) на овој член. Барање за запишување во регистарот, од името на агентот се поднесува од страна на друштвото.

(8) Агенцијата може да го избрише од регистарот на агенти секое лице кое не ги почитува одредбите на овој закон.

(9) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за полагање на испитот за стекнување својство на агент и начинот и постапката за запишување на лицето во регистарот на агенти.

(10) Агенцијата им издава уверение за стекнување својство агент на лицата кои ќе го положат испитот. Формата и содржината на уверението ја пропишува Агенцијата.

Член 78

(1) Во случај друштвото преку личен контакт остварен од страна на свој вработен, претставник или агент на тоа друштво или поврзано лице со тоа друштво, да изврши влијание на некој член да го прекине членството во пензиски фонд со кој управува друго друштво и да стане член на пензиски фонд со кој управува првото друштво, тоа мора да докаже дека во времето на убедувањето на тој член, не можело разумно да се очекува дека таквото преминување е спротивно на интересите на тој член.

(2) Во случај друштво преку личен контакт остварен од страна на свој вработен, претставник или агент на тоа друштво или поврзано лице со тоа друштво, да изврши влијание на лице од машки пол постаро од 50 години или на лице од женски пол постаро од 45 години да се зачлени во пензиски фонд во рок од една година сметано од датумот утврден во членот 58 став (3) на овој закон, друштвото мора да е во состојба да докаже дека во времето на убедувањето, не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице во тој пензиски фонд е во спротивност со интересите на тоа лице.

(3) Под личен контакт во смисла на ставовите (1) и (2) од овој член се подразбира лична средба, телефонски разговор или лично адресирана кореспонденција меѓу вработено лице, претставник или агент на друштвото и лицето во прашање или друго со него поврзано лице.

Член 79

Се забранува примената на постапки на маркетинг на пензиски фондови што се спротивни на јавниот морал и што можат да наштетат на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 80

Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за маркетинг на пензиските фондови.

ГЛАВА IX

РАБОТЕЊЕ СО СМЕТКИ И ПРОЦЕНКА НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

Член 81

(1) Придонесите, пренесените средства и сите приноси од нивното инвестирање се распоредуваат на индивидуални сметки кои гласат на име на членовите на пензиските фондови.

(2) Евиденцијата на индивидуалните сметки во пензискиот фонд ја води друштвото кое управува со тој фонд.

Член 82

(1) За евиденција на индивидуалните сметки и средствата на пензиските фондови се користат сметководствени единици.

(2) При вршењето на процена, една сметководствена единица претставува пропорционален дел во вкупните нето средства на тој пензиски фонд.

(3) Вредноста на вкупниот број сметководствени единици на пензискиот фонд секогаш е еднаква на вкупната вредност на нето средствата на тој фонд, пресметана согласно со членот 83 на овој закон.

(4) Средствата од ставот (1) на овој член можат да се претворат и во делови од сметководствена единица, а вредноста на средствата од индивидуалната сметка на членот на пензискиот фонд исто така, може да се изрази во дел од сметководствена единица.

Член 83

(1) Вредноста на средствата на пензискиот фонд се утврдува врз основа на пазарната вредност на секое поединечно средство.

(2) Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд се утврдува со намалување на обврските на пензискиот фонд, освен обврските кон членовите на пензискиот фонд, од вредноста на средствата на пензискиот фонд.

(3) Начинот на процена на средствата на пензиските фондови и пресметување на вредноста на нивните нето средства поблиску го пропишува Агенцијата, по претходно мислење од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Член 84

(1) Претворањето на средствата од придонесите во сметководствени единици се врши на претходно утврдени датуми (датуми на процена), врз основа на вредноста на сметководствените единици на тој датум. Датумот на процена секогаш е во последниот работен ден секој месец. Агенцијата пропишува пократки рокови на датум на процена, доколку капитално финансираното пензиско осигурување и финансискиот пазар наметнуваат потреба.

(2) Вредноста на една сметководствена единица на првиот датум на процена по првата уплата на придонеси во пензиски фонд поблиску ја пропишува Агенцијата.

(3) Сè до претворањето на придонесите во сметководствени единици, истите се чуваат на посебна сметка на пензискиот фонд. Каматата на тие средства претставува приход на пензискиот фонд.

Член 85

(1) Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд се пресметува на секој датум на процена, за што веднаш се известува Агенцијата.

(2) На секој датум на процена се пресметува и вредноста на сметководствената единица на тој пензиски фонд, за што друштвото веднаш ја известува Агенцијата.

(3) Пресметките од ставовите (1) и (2) на овој член ги врши друштвото и тие се предмет на контрола на Агенцијата.

Член 86

(1) На крајот на март и септември секоја година друштвото кое управува со некој пензиски фонд е должно да го утврди приносот за претходните 36 месеци, согласно со ставот (2) на овој член. Во случај еден пензиски фонд да не примал придонеси за период од 36 месеци, а примал придонеси за период од 12 месеци, на крајот на март и септември ќе се утврди приносот за 12 месеци, или ако примал придонеси за 24 месеци, за тој временски период. Податоците за приносот се доставуваат до Агенцијата која може јавно да ги објавува.

(2) Принос на пензиски фонд претставува разлика меѓу вредноста на сметководствената единица на последниот датум на процена во месеците утврдени во ставот (1) на овој член и вредноста на единицата на последниот работен ден во месецот на крајот на 12, 24, или 36-месечен период, во сооднос со вредноста на единицата на последниот работен ден во зависност од крајот на 12, 24, или 36 месечен период, во зависност од конкретниот случај. Приносот се изразува во проценти.

Член 87

Агенцијата поблиску ги уредува:

а) Методологијата на пресметување на приносот на пензиските фондови и методите за заокружување на тие вредности.

б) Датумот на кој друштвото е должно да ја извести Агенцијата за вредноста на нето средствата на пензискиот фонд, прецизната методологија за утврдување на датумите на крајот на март и септември со чија состојба ќе се прават пресметките, методологијата за процената, вредноста на сметководствената единица, приносот на односниот пензиски фонд и за начинот на таквото известување.

Член 88

(1) Сметководството на друштвата и на пензиските фондови се врши во согласност со законите и со меѓународните сметководствени стандарди.

(2) Агенцијата поблиску го пропишува сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи, дополнителните извештаи за пензиските фондови, како и содржината на одделните сметки во сметковниот план за пензиските фондови.

ГЛАВА X

ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ

Член 89

(1) Кога член на пензискиот фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, целиот износ на акумулираните средства на неговата сметка ќе се искористи, со право на личен избор на членот, за:

а) купување на пензиски анuitет кој се исплаќа до крајот на животот од посебна институција овластена за оваа цел или

б) програмирани повлекувања обезбедени од друштвото кое управува со пензискиот фонд каде што тој бил член на денот на пензионирањето.

Член 90

Доколку акумулираните средства на член на пензиски фонд се повеќе од износот потребен за исплата на инвалидската пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, членот на пензискиот фонд може наместо таа инвалидска пензија, да избере да оствари право согласно со членот 89 на овој закон.

Член 91

Доколку акумулираните средства на член на пензиски фонд се повеќе од износот потребен за исплата на семејната пензија согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, корисникот на семејна пензија може наместо таа семејна пензија, да избере да оствари право согласно со членот 89 на овој закон.

Член 92

(1) Кога член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, заради тоа што нема навршено пензиски стаж најмалку 15 години, може да купи месечен пензиски анuitет доколку износот на анuitетот е еднаков или поголем од 40% од најнискиот износ на пензија.

(2) Кога пресметаниот износ на пензискиот анuitет од ставот (1) на овој член е помал од 40% од најнискиот износ на пензија, пензискиот фонд на членот наеднаш ќе му ги исплати акумулираните средства на неговата сметка.

Член 93

Обезбедувањето на пензиски анuitети и програмирани повлекувања се вршат согласно со закон.

ГЛАВА XI

ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ИНФОРМИРАЊЕ

Член 94

(1) Секое друштво е должно, најдоцна до 31 март секоја тековна година, да објави информативен проспект за пензискиот фонд со кој управува со вистинити и точни податоци со состојба на 31 декември претходната година.

(2) Информативниот проспект за пензиски фонд ги содржи следниве податоци во врска со фондот и друштвото кое управува со тој фонд:

а) имињата на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото;

б) имињата и адресите на акционерите и нивното учество во капиталот на друштвото;

в) името и седиштето на чуварот на имот и податоци за евентуални промени на чуварот на имот направени претходната година и причините за таквите промени;

г) основните принципи на инвестирањето за периодот од ставот (1) на овој член и самоограничувањата при инвестирањето освен ограничувањата утврдени во овој закон;

д) надоместоците што се наплатуваат од членовите на пензискиот фонд;

е) податоците наведени во членот 95 став (3) на овој закон;

ж) бројот на членовите на пензискиот фонд;

з) нето вредноста на средствата на пензискиот фонд на последниот датум на процена пред 31 декември и

4) други податоци за работењето на друштвото и управувањето со пензискиот фонд што може да ги пропише Агенцијата заради обезбедување на транспарентност.

(3) Податоците се објавуваат во форма на брошура најмалку во еден дневен весник што се дистрибуира на целата територија на Република Македонија.

(4) Формата на информативниот проспект ја пропишува Агенцијата.

(5) Друштвото е должно да му овозможи увид во информативниот проспект и статутот на пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 45 на овој закон, на секое лице кое ќе се пријави за членство во пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, пред потпишувањето на договорот за членство.

(6) Друштвото е должно, по барање од член на пензискиот фонд, да овозможи увид во информативниот проспект и статутот на пензискиот фонд со кој управува.

Член 95

(1) Друштвото е должно редовно, а најмалку еднаш во шест месеци да ги информира во писмена форма членовите на пензискиот фонд за состојбата на средствата на нивните индивидуални сметки, за датумите на уплата на придонесите и на преносот на средствата за членот на тој фонд во текот на односниот период и за претворањето на придонесите и пренесените средства во сметководствени единици.

(2) По барање од член на пензиски фонд, во секое време, друштвото е должно во рок од осум работни дена од приемот на таквото барање, на членот да му достави известување за вредноста на средствата на неговата сметка.

(3) Најмалку еднаш годишно, друштвото е должно да достави податоци до секој член на пензиски фонд со кој тоа управува за вредноста и учеството на средствата на пензискиот фонд инвестирани во одделен вид на средства, вклучувајќи и податоци за издавачот на односната хартија од вредност, на последниот датум на процена пред 31 декември секоја година. Обврската за давање податоци за издавачите на хартии од вредност се однесува на вложувања во хартии од вредност кои претставуваат најмалку 1% во вредноста на средствата на пензискиот фонд. Исто така, друштвото е должно да достави податоци за вкупниот износ на брокерски провизии кои ги платиле друштвото и неговите странски менаџери на средства на пензискиот фонд, во периодот од последниот извештај и за просечниот износ на таквите трошоци по една сметководствена единица на тој фонд.

(4) Податоците од ставовите (1) и (3) на овој член се доставуваат до членовите на пензискиот фонд бесплатно. Друштвото може да наплати надоместок за известувањето од ставот (2) на овој член, но само до висината на трошоците за печатење и поштенски-те трошоци.

(5) Податоците од ставовите (1) и (3) на овој член се доставуваат по потреба и во пократки временски периоди определени од Агенцијата. Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.

Член 96

(1) Друштвото е должно на Агенцијата да ѝ ги доставува следниве информации:

а) тримесечни неревидирани и годишни ревидирани финансиски извештаи за друштвото;

б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи и годишни ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за пензискиот фонд;

в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на пензискиот фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и брокерската кука;

г) за трошоците, како што се брокерските провизии, надоместоците за чувар на имотот, провизиите за агентите што вршат работи на маркетинг и други трошоци согласно со овој закон;

д) податоци на акционерите на друштвото вклучувајќи имиња и адреси;

е) имиња на членовите на органите на управување и висината на надоместоците за нивното работење;

ж) примерок од информативниот проспект согласно со членот 94 на овој закон;

з) податоците од членот 95 ставовите (1) и (3) на овој закон;

4) подетални податоци за бројот на членовите на пензискиот фонд, бројот на членовите кои се зачлениле во пензискиот фонд во текот на годината; бројот на оние кои преминале во други пензиски фондови, бројот на починали членови и бројот на пензионирани членови и

с) други податоци на барање на Агенцијата.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат еднаш годишно, а по потреба и во пократки временски периоди определени од Агенцијата. Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, податоците од ставот (1) точка в) на овој член се доставуваат еднаш месечно, а по потреба и во пократки временски периоди определени од Агенцијата. Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.

Член 97

(1) Податоците за спроведување на надлежностите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија утврдени со овој закон, меѓусебно ќе се разменуваат меѓу Фондот и друштвото врз основа на договор.

ГЛАВА XII

НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ

Член 98

(1) Друштвото може да ги наплатува единствено следниве надоместоци:

а) надоместок од придонесите во вид на определен процент од уплатените придонеси, пред нивното претворање во сметководствени единици;

б) месечен надоместок во висина од 0,05% од вредноста на нето средствата на пензискиот фонд, за покривање на трошоците на друштвото, за управувањето со пензискиот фонд. Пресметката на надоместокот се врши на секој датум на процена на средствата на пензискиот фонд и се наплатува на петтиот работен ден во месецот по процената и

в) надоместок од средствата на сметката на член на пензискиот фонд во случај на пренос на средствата во друг пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот фонд пократко од 24 месеци пред да премине во идниот фонд. Максималниот износ на паричниот надоместок и начинот на наплата поблиску го утврдува Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

(2) Надоместоците од ставот (1) точка в) на овој член веднаш се пренесуваат од сметката на пензискиот фонд на сметката на друштвото кое управува со тој фонд.

(3) Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член не се наплатува во следниве случаи:

а) ако друштвото кое треба да изврши пренос на средства од еден пензиски фонд во друг пензиски фонд ги зголемило или известило за зголемување на надоместоците од ставот (1) на овој член, во периодот од шест месеци пред датумот на таквиот пренос на средствата;

б) ако Агенцијата докаже дека лицето се зачленило во тој пензиски фонд како последица на маркетинг и рекламни активности спротивни на одредбите на овој закон или

в) ако над друштвото кое управува со тој пензиски фонд е отворена стечајна постапка или одобрението за управување со тој пензиски фонд му е повлечено или укинато.

Член 99

(1) Надоместоците од членот 98 став (1) на овој закон друштвото ги наплатува во ист процент од сите членови на пензискиот фонд.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, надоместокот од членот 98 став (1) точка б) на овој закон може да се намали за членови на пензиски фонд кои биле членови на тој пензиски фонд за временски период утврден од страна на Агенцијата. Намалувањето на надоместокот се прави на еднаков начин за да не се прави разлика меѓу членовите кои биле членови во истиот пензиски фонд во ист временски период.

Член 100

(1) Друштвото е должно да ги известува сите членови на пензискиот фонд за секој предлог за зголемување на процентот на надоместоците од членот 98 ставот (1) точка а) или б) на овој закон за зголемување на процентот или апсолутниот износ на надоместокот од членот 98 став (1) точка в) на овој закон, најмалку шест месеци пред нивното воведување.

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член се врши во писмена форма и се доставува до секој член на пензискиот фонд и до Агенцијата. Известувањето се објавува и најмалку во еден дневен весник во Републиката.

(3) Ако осигуреник склучи времен договор согласно со членот 61 на овој закон задолжително му се става на увид примерок од известувањето од ставот (1) на овој член, што било пратено или треба да се прати до членовите на пензискиот фонд во врска со зголемувањето на надоместоците. Во тој случај не се применуваат одредбите од членот 98 став (3) точка а) на овој закон, во однос на тој член на пензискиот фонд.

(4) Друштвото не може да ги зголеми надоместоците од членот 98 на овој закон во врска со пензискиот фонд со кој управува во текот на десет години од датумот на првата уплата на придонес од било кој член на тој пензиски фонд.

Член 101

(1) Брокерските провизии во врска со трансакции на стекнување или пренос на средствата на пензискиот фонд се плаќаат од средствата на пензискиот фонд.

(2) Друштвото е должно да врши контрола на провизиите што се исплаќаат на брокерски куќи од средствата на пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, заради сигурност дека тие провизии се потполно конкурентни со провизиите што ги наплатуваат други брокерски куќи за слични трансакции.

(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член друштвото избира домашни брокерски куќи врз основа на најниска провизија во постапка и на начин пропишани од Агенцијата.

(4) Агенцијата дава согласност на договорот склучен меѓу друштвото и брокерските куќи. Со договорот друштвото до Агенцијата го доставува и тарифникот за брокерски провизии.

Член 102

(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија наплатува надоместоци за вршење на надлежностите што му се доверени со овој закон.

(2) Надоместоците од ставот (1) на овој член ги утврдува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по претходна согласност од Владата на Република Македонија, како процент од придонесите на секој пензиски фонд, со кој управува друштвото.

(3) Надоместоците од овој член се на товар на друштвото.

(4) Износот на надоместокот што се наплатува за секој пензиски фонд согласно со овој член е еднаков за сите пензиски фондови и не може да биде повисок од 0,8 % годишно.

(5) Агенцијата го уредува начинот и времето на плаќање на надоместоците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 103

Сите други трошоци во врска со управување со пензиски фонд што не се покриени со провизии, надоместоци или давачки утврдени во овој закон, се на товар на друштвото кое управува со тој пензиски фонд.

ГЛАВА XIII

ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

Член 104

(1) Средствата на пензиските фондови се инвестираат согласно со одредбите на овој закон со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите на пензискиот фонд, врз основа на следниве принципи:

- а) сигурност на средствата на пензискиот фонд;
- б) диверсификација на ризикот од инвестициите и
- в) одржување на адекватна ликвидност.

(2) Инвестирање извршено заради некои други цели претставува повреда на обврските на друштвото.

Член 105

(1) Врз основа на одредбите од член 106 и 107 на овој закон, средствата на пензискиот фонд можат да се инвестираат само во следниве видови инструменти:

а) банкарски депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, доколку носат камата;

б) обврзници и други хартии од вредност што ги издава или за кои гарантира Народната банка на Република Македонија;

в) сертификати за депозит, комерцијални записи и обврзници издадени или гарантирани од банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија;

г) хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија;

д) обврзници и други хартии од вредност што ги издава или за кои гарантира Република Македонија;

ѓ) акции издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија од домашни акционерски друштва кои не се затворени инвестициони фондови и кои котираат на официјалниот пазар на берзата на долгорочни хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Комисијата;

е) обврзници издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, од домашни акционерски друштва кои не се банки и кои котираат на официјалниот пазар на берзата на долгорочни хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Комисијата;

ж) комерцијални записи издадени од првокласни акционерски друштва во Република Македонија кои не се банки;

з) документи за удел и акции на инвестициони фондови во Република Македонија кои работат врз основа на Законот за инвестициони фондови;

с) обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки на државите-членки на Европската унија, Јапонија или САД;

и) должнички хартии од вредност кои имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според меѓународни кредитни рејтинг агенции, издадени од недржавни, странски компании или банки од државите-членки на ЕУ, Јапонија или САД;

ј) акции издадени од странски компании или банки кои имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според меѓународни кредитни рејтинг агенции, со кои се тргува на главните берзи во државите-членки на ЕУ, Јапонија или САД;

к) документи за удел, акции и други хартии од вредност издадени од овластени инвестициони фондови со седиште во држава-членка на ЕУ, Јапонија или САД што инвестирале претежно во акции кои котираат на берзите во тие држави и

л) друг вид на вложување согласно со актите на Агенцијата, под услов тоа да не е во спротивност со членот 108 на овој закон, по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност.

(2) Тргувањето со хартиите од вредност на пензиските фондови се врши исклучиво на регулирани секундарни пазари на капитал, освен во случај на државни хартии од вредност и краткорочни хартии од вредност кои можат да се стекнат непосредно од издавачот, како и документи за удел и акции на инвестициони фондови кои можат да се стекнат непосредно од отворен или затворен инвестиционен фонд или од друштвата кои управуваат со нив.

(3) Средствата на пензиските фондови можат да се користат за инвестирање во инструменти кои ги исполнуваат условите пропишани од Агенцијата за:

а) условите што треба да ги исполнат регулираните секундарни пазари на капитал каде што се тргува со средствата од пензиските фондови;

б) квалитетот на акциите, обврзниците и други инструменти во кои се вложени средствата на пензиските фондови и

в) државите или групите на држави во кои можат да се инвестираат средствата на пензиските фондови.

(4) Друштвото ја известува Агенцијата за инструментите во кои планира да ги инвестира средствата на пензискиот фонд со кој управува, а Агенцијата води евиденција на дозволени финансиски инструменти за инвестирање на средствата на пензиските фондови.

Член 106

(1) Агенцијата ги пропишува највисоките износи на вложувања во една компанија, односно трговско друштво или во еден инструмент, во кои можат да се инвестираат средствата на еден пензиски фонд, по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

(2) Агенцијата го пропишува највисокиот износ на некој вид инструмент во кој може да бидат вложени средствата на пензискиот фонд, по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

(3) Агенцијата не може да пропишува најниски износи во кои задолжително мора да се вложат средствата на пензиските фондови.

(4) Агенцијата не може да врши намалување на износите од ставовите (1) и (2) на овој член и на износите од членот 107 на овој закон, освен по претходно известување упатено до сите друштва за управување со пензиски фондови најмалку една година пред таквото намалување.

(5) Агенцијата може да пропише пред датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон ограничувања на вложувањата на одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во членот 107 на овој закон, кои ќе важат во рок пропишан од Агенцијата, но не подолг од пет години сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон.

(6) Актите на Агенцијата од став (5) на овој член не можат да бидат целосно или делумно укинати без претходно писмено известување што Агенцијата е должна да го достави до сите друштва за управување со пензиски фондови најмалку една година пред укинувањето.

Член 107

Вложувањата во одделни видови инструменти согласно со членот 105 став (1) точки а) до л) на овој закон подлежат на следниве ограничувања:

а) најмногу 20% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложуваат во инструменти на странски издавач надвор од Република Македонија. Во рамките на ова ограничување најмногу 5% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложуваат во инструменти наведени во членот 105 став (1) точка и) на овој закон и најмногу 5% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инструменти наведени во членот 105 став (1) точки ј) и к) на овој закон;

б) најмногу 80% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инструменти наведени во членот 105 став (1) точки б) и д) на овој закон;

в) најмногу 60% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точки а), в) и г) на овој закон;

г) најмногу 40% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инструментите наведени во членот 105 став (1) точки е) и ж) на овој закон;

д) најмногу 30% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инструментите наведени во членот 105 став (1) точка г) на овој закон и

ѓ) најмногу 20% од вредноста на средствата на пензискиот фонд можат да се вложат во инструментите наведени во членот 105 став (1) точка з) на овој закон.

Член 108

Средствата на пензиските фондови не смеат да се инвестираат во следниве видови инструменти:

а) акции, обврзници и други хартии од вредност кои не котираат на официјален пазар или со кои јавно не се тргува;

б) инструменти со кои не може правно да се располага;

в) материјални добра кои ретко котираат на организирани пазари и чија процена е несигурна, како на пример антиквитети, уметнички дела и моторни возила;

г) недвижен имот и каков било удел во недвижен имот освен хартии од вредност издадени врз основа на хипотека и посредно вложување преку инвестициони фондови;

д) акции, обврзници и други хартии од вредност издадени од:

1) акционер на друштвото;
2) чувар на имот на пензискиот фонд и
3) поврзани лица со субјектите наведени во потточките 1) и 2) на оваа точка;
г) фјучерс-договори, опциски договори, форвард договори и други деривативни инструменти и
е) други инструменти уредени од Агенцијата по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, во кои вложувањето би било спротивно на интересите на членовите на пензиските фондови.

Член 109

(1) Во случај на кршење на одредбите од овој закон како резултат на промена на пазарните цени, промени на девизните курсеви на странските валути, промени на организационите или економските односи меѓу субјектите во кои се вложени средства на пензиски фонд, други околности надвор од непосредната контрола на односно друштво, тогаш тоа е должно веднаш да ја извести Агенцијата, да запре со вложување во тој инструмент и да преземе мерки за усогласување на инвестиционите активности на пензискиот фонд, со одредбите на овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, друштвото не е должно веднаш да преземе мерки за коригирање на пречекорувањата на инвестиционите ограничувања утврдени во овој закон, доколку поединечното пречекорување не е поголемо од 20% од ограничувањето и збирот на сите пречекорувања не надминува 5% од нето вредноста на средствата на пензискиот фонд.

(3) Друштвото е должно да изврши усогласување на инвестиционата активност на пензискиот фонд со кој управува со условите од овој закон во рок од шест месеца сметано од датумот на стореното прекршување или од датумот на процена на средствата на пензискиот фонд кога станало јасно дека постои прекршување на овој закон, во зависност од тоа кое дејствие прво настапило.

(4) На барање на друштвото, доставено во рок од 30 дена по датумот на стореното прекршување на овој закон, Агенцијата има право да го продолжи рокот од ставот (3) на овој член за најмногу шест месеца, ако тоа продолжување е неопходно заради заштита на интересите на членовите на пензискиот фонд.

Член 110

Друштвото не смее:

а) да ги продава средствата на пензискиот фонд на самото себе, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства и поврзано лице со некое од овие лица, освен по пат на трансакција на регулиран и институционализиран секундарен пазар;

б) да купува со средствата на пензискиот фонд средства од лицата наведени во точката а) на овој став, освен по пат на трансакција на регулиран и институционализиран секундарен пазар и

в) да ги користи средствата на пензискиот фонд за одобрување заеми и гаранции.

Член 111

(1) Друштвото, акционерите на друштвото, чуварот на имот, менаџерите на средствата, членовите на управниот и на надзорниот одбор и кое било лице вклучувајќи ги вработените во Агенцијата кои како резултат на службена положба добиле информација за инвестирањето на средствата на пензискиот фонд или за планирано инвестирање, а таквата информација не била официјално објавена на пазарот и можела да влијае на цените на котираните инструменти, должни се информирајќата да ја чуваат строго доверливо како деловна тајна.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член не смеат непосредно или посредно да ја користат доверливата информација од ставот (1) на овој член, со цел стекнување корист преку продавање и купување хартии од вредност за себе или за други, освен за пензискиот фонд.

(3) Друштвото е должно да ја надомести штетата што директно му била нанесена на пензискиот фонд од страна на друштвото, директорите, лицата со посебни овластувања и другите вработени, како резултат на кршење на одредбите од овој закон, а особено одредбите од членовите 104 до член 114 на овој закон.

Член 112

(1) Друштвото е должно да управува со средствата на пензискиот фонд и не смее да ја пренесува одговорноста за тоа на други.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, друштвото може управувањето со средствата на пензискиот фонд во странство да го довери на менаџер или на менаџери на средства со седиште во странство, доколку истите имаат законско овластување за тоа согласно со законите на матичната држава.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, со статусот на друштвото се уредуваат критериумите и начинот за пренесување на управувањето со средствата на пензискиот фонд во странство.

(4) Друштвото е должно да ја известува Агенцијата за промени на странскиот менаџер на средства, но не е должно да бара одобрение за тоа.

(5) Агенцијата поблиску го уредува пренесувањето на управувањето со средствата на пензискиот фонд на менаџер на средства со седиште во странство.

Член 113

(1) Друштвото може да се задолжува од името и за сметка на пензискиот фонд исклучиво заради подобрување на ликвидноста на пензискиот фонд.

(2) Вкупниот износ на позајмените средства не смее да надмине одреден процент од вредноста на средствата на пензискиот фонд што поблиску го пропишува Агенцијата, но најмногу до 5%.

Член 114

Заради заштита на интересите на членовите на пензискиот фонд Агенцијата може да воведо дополнителни ограничувања во врска со инвестирањето, по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

ГЛАВА XIV

ЧУВАР НА ИМОТ

Член 115

(1) Друштвото е должно да избере единствен чувар на имот, на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на пензискиот фонд.

(2) Доколку пензискиот фонд има средства надвор од територијата на Република Македонија, чуварот на имот избира и суб-чувар на имот за чување на тие средства, кој е банка или специјализирана депозитарна институција, има дозвола за работа издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Македонија и е овластена за таква дејност согласно со законите на државата каде што ќе врши чување на средства на пензиски фонд. Избраниот суб-чувар на имот мора да има рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции. Агенцијата поблиску ги пропишува критериумите за рангирање на суб-чуварот на имот.

(3) Сите инструменти во кои се вложени средствата на пензискиот фонд мора да се чуваат од страна на чувар на имот.

(4) Чуварот на имот може да врши услуги на чување на средства за повеќе пензиски фондови, но е должен чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденцијата на пензиските фондови да ги врши одделно за секој пензиски фонд, одвоено од другите коминтенти и одвоено од сопствените средства, работење и евиденција.

Член 116

(1) Чувар на имот на домашните средства е банка која има дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија.

(2) За вршење работи на чување на средства на пензиски фондови, банката мора да ги исполни следниве услови:

а) да има минимален капитал од 20.000.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија, согласно со дефиницијата за капитал во Законот за банките;

б) да не е акционер во друштвото кое управува со пензискиот фонд чиј имот го чува, ниту акционер во некое поврзано лице со друштвото и да нема никаква капитална поврзаност меѓу овие лица и

в) членовите на органите на чуварот на имотот и другите вработени во чуварот на имот да не се членови на управниот одбор или надзорниот одбор, генерален директор, директор или други вработени во друштвото кое управува со пензискиот фонд чии средства ги чува и да не се во исти такви односи со други лица кои се поврзани лица со друштвото.

Член 117

(1) Чуварот на имотот на пензиски фонд ги врши следниве работи:

а) ги чува безбедно хартиите од вредност кои претставуваат средства на пензискиот фонд;

б) хартиите од вредност кои претставуваат средства на пензискиот фонд како електронски записи ги води на посебна сметка на Централниот депозитар за хартии од вредност;

в) ги чува документите за порамнување во врска со уплатата на парични средства на банкарската сметка на пензискиот фонд и исплатата на парични средства од банкарската сметка на пензискиот фонд;

г) работи како посредник за порамнување, продава или купува хартии од вредност врз основа на налози од друштвото и ги собира и наплаќа приходите од дивиденди, камати и сите други приходи кои произлегуваат од вложувањата на средствата на пензискиот фонд;

д) осигурува дека договорите во врска со инвестиционо стекнување и пренесување на средствата на пензискиот фонд се во согласност со закон, статутот на пензискиот фонд и налозите за трансакциите на друштвото и дека тие налози се во согласност со закон;

ѓ) соработува и врши надзор на суб-чуварите на имот и

е) пресметува и уплаќа даноци.

(2) Надоместот на чуварот на имот го плаќа друштвото од сопствените средства.

Член 118

(1) Чуварот на имот должен е веднаш, прво усно, а потоа и писмено, да ја извести Агенцијата во случај на сомневање или за непочитување на договорот за чување на имот во кој тој е договорна страна, законот или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд.

(2) Обврската од ставот (1) на овој член подеднакво се однесува за незаконитости или за други дејствија извршени од страна на друштвото и на друго лице.

(3) Чуварот на имот поднесува извештаи до Агенцијата во врска со своите активности на секои шест месеца или во пократки временски периоди. Агенцијата поблиску ги пропишува периодот, формата, како и видот на податоците кои треба да бидат содржани во извештаите.

Член 119

(1) Друштвото и чуварот на имот мора постојано да имаат договор за чување на имотот. Овој договор задолжително содржи:

а) посебни функции, обврски и должности на чуварот на имот вклучувајќи ја и неговата одговорност за евиденција и порамнување;

б) степен на одговорност за суб-чуvari на имот и

в) надомест на чуварот на имот.

(2) Изборот на чуварот на имот и договорот од ставот (1) на овој член подлежи на претходна писмена согласност од Агенцијата.

Член 120

(1) Со договор не може да се ограничи законската одговорност на чуварот на имот и таквите одредби во договорот за чување имот се ништовни.

(2) Чуварот на имот одговара за штетите настанати заради неизвршување, неправилно или несовесно извршување на должностите и истите не можат да се покриваат од средствата на пензискиот фонд.

(3) Чуварот на имот не може да ја пренесе својата одговорност согласно со ставот (2) на овој член и во случај кога извршил пренесување на некои должности на суб-чувар на имот согласно со членот 115 став (2) на овој закон.

(4) Во случај кога чувар на имот е банка и таа или со неа поврзани лица се акционери во друго друштво кое управува со пензиски фондови, банката е должна да преземе мерки за обезбедување потполна доверливост на податоците.

Член 121

(1) Отказниот рок за раскинување на договорот за чување на имот не може да биде покус од шест месеца, освен во случаите наведени во членот 122 на овој закон. Договорната страна која сака да го раскине договорот е должна да достави писмено известување до другата страна и за тоа веднаш да ја извести Агенцијата, наведувајќи ги и причините за раскинување на договорот.

(2) Изборот на друг чувар на имот се врши единствено по претходна писмена согласност од Агенцијата, врз основа на образложено барање со потребните податоци за предложениот чувар на имот кое до Агенцијата го доставува друштвото.

Член 122

(1) Во случај на чуварот на имот да се одземе дозволата од страна на Народната банка на Република Македонија заради неизвршување или несовесно извршување на обврските од договорот за чување на имотот или во случаи на стечај или ликвидација над чуварот на имот:

а) друштвото е должно веднаш да ги извести чуварот на имот и Агенцијата дека го раскинува договорот за чување на имот;

б) друштвото е должно веднаш да избере нов чувар на имот и да добие писмена согласност за тоа од Агенцијата и

в) доколку друштвото не постапи согласно со точките а) и б) на овој став, Агенцијата може со решение да издаде наредба за промена на чуварот на имот или да назначи нов чувар на имот.

(2) Агенцијата може да му наложи на друштвото промена на чуварот на имот и во случај кога неговата финансиска и организациона структура битно се влошила и претставува закана за сигурноста на средствата што се чуваат кај тој чувар на имот.

(3) Народната банка на Република Македонија или друга надлежна институција е должна веднаш да ја извести Агенцијата за вложувањата на финансиската и организационата структура на банката што врши работи на чување на имот, за кое има сознание и смета дека тоа би можело да ги загрози интересите на членовите на пензискиот фонд. Обемот, содржината и формата на известувањето подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со Народната банка на Република Македонија и со други надлежни институции.

Член 123

(1) Секоја промена на чуварот на имот се врши на начин што ќе обезбеди непрекинато извршување на услугите на чување на средствата на пензискиот фонд.

(2) Во случај на раскинување на договор за чување на имот, чуварот на имот е должен да ги предаде средствата што му биле дадени на чување и целокупната евиденција на пензиските фондови и документација во врска со извршувањето на обврските согласно со членот 117 на овој закон на новиот чувар на имот, во рок кој ќе го договорат, но не подоцна од 30 работни дена по склучување на договорот меѓу новиот чувар на имот и друштвото.

Член 124

Над средствата на пензискиот фонд, депонирани согласно со одредбите од овој закон, не смее да се спроведе извршување во постапка против чуварот на имот, тие средства не претставуваат дел од средствата на чуварот на имот против кој е отворена постапка на стечај или ликвидација и не смеат да бидат предмет на било какво порамнување.

ГЛАВА XV

ГАРАНЦИИ

Член 125

(1) Од Буџетот на Република Македонија се уплатуваат средства во пензиски фонд под следниве услови:

а) ако средствата на пензискиот фонд се намалиле како резултат на кривично дело измама, кражба или проневера. Обврската од овој став не се однесува на загубата на вредноста на средствата на пензискиот фонд во случај на инвестирање спротивно на овој закон или на загуба причинета од измама и кражба во субјект во чии хартии од вредност се инвестирани средства на пензискиот фонд;

б) средствата на друштвото кое управува со пензискиот фонд не се доволни за покривање на загубата од точка а) на овој став;

в) агенцијата доставува до министерот за финансии писмен извештај со предлог за уплата на буџетски средства, во кој потврдува дека не е веројатно загубата во пензискиот фонд да биде покриена во наредните шест месеца, и дека се исполнети другите услови од овој член и

г) извештајот на Агенцијата од точка в) на овој став се објавува во јавноста, во рок од пет работни дена по доставувањето на истиот до министерот за финансии.

(2) Уплатата на буџетски средства не е условена со покренување формално обвинение против лице за кривично дело согласно со овој член.

(3) Во случај на исполнување на сите услови од ставот (1) на овој член, од Буџетот на Република Македонија ќе бидат префрлени средства во пензискиот фонд веднаш по приемот на извештајот од ставот (1) точка в) на овој член.

(4) Во пензискиот фонд ќе бидат уплатени средства во висина од 80% од износот на загубата на датумот или на датумите на намалувањето, усогласена за просечните резултати на сите пензиски фондови, пресметани за период од датумот на намалувањето до датумот на уплатата на средствата.

(5) Во случај кога Агенцијата предложила во Извештајот согласно со ставот (1) точка в) на овој член, да се изврши уплата на средства во пензискиот фонд, тој пензиски фонд не смее да прима нови членови се додека не бидат уплатени буџетските средства. Ова ограничување ќе се применува и на одредбите од членовите 58 до 62 на овој закон.

(6) Веднаш по издавањето на извештајот од ставот (1) точка в) на овој член Агенцијата е должна писмено да ги извести сите членови на пензискиот фонд за можноста од уплата на буџетски средства во пензискиот фонд и дека би било спротивно на нивните интереси да го напуштат пензискиот фонд пред таквата уплата.

Член 126

(1) Во случај на уплата на средства од Буџетот на Република Македонија, Агенцијата го укинува одобрението на друштвото за управување со пензискиот фонд каде што се уплатени средствата, доколку смета дека друштвото е виновно за настанатата загуба.

(2) Во случај на уплата на средства од Буџетот на Република Македонија, Агенцијата е должна да ги преземе сите разумни мерки за пронаоѓање и враќање на намалените средства и да побара враќање на намалените средства и надомест на штета од лицата кои се непосредно одговорни или од лица кои неосновано се стекнале со корист од тие средства на пензискиот фонд.

(3) Во обем во кој Агенцијата е во можност да ги пронајде и врати намалените средства или побара враќање на намалените средства и надомест на штетата согласно став 2 на овој член, тие средства ќе бидат употребени за враќање на уплатените средства од Буџетот на Република Македонија во износ еднаков на износот кој бил уплатен од Буџетот на Република Македонија зголемен за камата во висина на есконтна стапка на Народната банка на Република Македонија. Вишокот на средствата по враќањето на средствата во Буџетот на Република Македонија се уплаќаат во пензискиот фонд од кој биле намалени средствата, по претходна проверка дали пензискиот фонд се уште постои и има членови. Доколку пензискиот фонд повеќе не постои или нема членови, вишокот на средствата се уплаќа во Буџетот на Република Македонија.

(4) Агенцијата поблиску го пропишува начинот и рокот на враќањето на уплатените средства во пензискиот фонд од Буџетот на Република Македонија.

(5) Во случај да се исполнети условите за уплата од Буџетот на Република Македонија, а на друштвото не му е укинато одобрението за управување со пензиски фонд, друштвото е должно на Агенцијата да и ги пренесе своите права за преземање правни дејства во однос на намалувањето на средствата на пензискиот фонд. Во спротивно Агенцијата веднаш ја одзема дозволата на тоа друштво.

ГЛАВА XVI

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

а) Кривични дела

Член 127

(1) Одговорно лице во друштво за управување со пензиски фонд коешто со лажно прикажување или прикривање на факти, со доведување во заблуда или на друг незаконит начин издејствува да се донесе одлука во друштвото за незаконито користење или инвестирање на средствата од пензиски фонд, па поради тоа ќе биде предизвикана штета врз средствата од пензискиот фонд, ќе се казни со затвор од една до пет години.

(2) Ако поради делото од ставот (1) на овој член, настанала штета врз средствата од пензиски фонд од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.

Член 128

(1) Одговорно лице во чувар на имот коешто со неизвршување или неправилно извршување на своите законски обврски сврзани со безбедно чување на хартиите од вредност кои претставуваат средства на пензиски фонд, предизвика штета на тие средства, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.

(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и одговорно лице во чувар на имот кое ќе дозволи спроведување на договор за инвестиционо стекнување или пренос на средствата на пензискиот фонд за кој знаел дека е незаконит, па поради тоа ќе настани штета врз тие средства.

(3) Ако поради делото од став (1) и (2) на овој член настапила штета врз средствата од пензискиот фонд од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години.

Член 129

Одговорно лице во друштво за управување со пензиски фондови или друго правно лице што врши работи сврзани со задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, коешто со пречекорување или неизвршување на своите овластувања ќе повреди, одземе или ограничи право на член на пензиски фонд што му припаѓа според закон, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.

б) Прекршоци

Член 130

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок друштво за управување со пензиски фондови, ако:

1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;

2) основа повеќе од еден пензиски фонд за време од десет години по датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, спротивно на членот 7 став (2) од овој закон;

3) не го зголеми акционерскиот капитал согласно со членот 10 став (2) од овој закон;

4) не го уплати капиталот на начин пропишан со членот 11 од овој закон;

5) основачкиот капитал потекнува од извори што не ги допушта членот 12 ставови (1) и (2) од овој закон;

6) не го одржува и не го зголеми уплатениот капитал и не одржува ликвидни средства во износ не помал од процентот од основачкиот капитал согласно со членот 13 од овој закон;

7) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеци согласно со членот 14 став (5) од овој закон;

8) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 став (1) од овој закон;

9) купи акции на друго друштво за управување со пензиски фондови или се реорганизира, спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон;

10) ги користи своите средства за намени забранети со членот 20 од овој закон;

11) не ги исполнува барањата предвидени во членот 21 од овој закон;

12) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци согласно со членот 22 од овој закон;

13) изврши измени без претходно одобрение од Агенцијата согласно со членот 37 од овој закон;

14) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;

15) не ги исполнува обврските од членот 63 ставови (1) и (3) на овој закон;

16) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија средствата од сметката на член на пензиски фонд кој стекнал право на инвалидска пензија согласно со членот 65 од овој закон;

17) не ги исполнува своите обврски во случај на смрт на член на пензискиот фонд предвидени во членот 66 од овој закон;

18) средствата од сметката на член на пензиски фонд ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на трети лица спротивно на членот 67 став (3) од овој закон;

19) дава или објавува погрешни информации за фондот, кои можат да ги доведат во заблуда постојните или идните членови на фондот или дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за пензиски фонд во смисла на членот 75 ставови (1) и (2) од овој закон;

20) врши маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории спротивно на членот 76 од овој закон;

21) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 79 од овој закон;

22) не ги распоредува придонесите, пренесените средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки на членовите на пензиските фондови и не води евиденција согласно со членот 81 од овој закон;

23) не ги претвора средствата од придонеси и пренесените средства во сметководствени единици согласно со членот 82 од овој закон;

24) врши процена на средствата на пензиски фонд спротивно на правилата содржани во членот 83 од овој закон;

25) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на сметководствената единица на секој датум на процена, согласно со членот 85 ставови (1) и (2) од овој закон;

26) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 86 од овој закон;

27) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани во членот 94 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;

28) не му овозможи увид во информативниот проспект и во статутот на својот фонд на секое лице кое ќе се пријави за членство во тој фонд или на свој член спротивно на членот 94 ставови (5) и (6) од овој закон;

29) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите на пензискиот фонд согласно со членот 95 од овој закон;

30) не доставува информации и податоци на Агенцијата и на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување, или доставува погрешни информации и податоци согласно со членовите 96 и 97 од овој закон;

31) наплаќа надоместоци на начин и во износи што не се предвидени во членовите 98 и 99 од овој закон;

32) не ги известува Агенцијата и сите членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 100 од овој закон;

33) не обезбеди целосна конкурентност на провизите согласно со членот 101 од овој закон;

34) надомести трошоци спротивно на членот 103 од овој закон;

35) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на принципите, целите, инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 104 - 109 од овој закон;

36) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 110 на овој закон;

37) го довери управувањето со средствата на пензискиот фонд или ја пренесе одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон;

38) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој закон;

39) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата од пензискиот фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите 115 ставови (1) и (2) и 119 од овој закон;

40) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;

41) не ја известува Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 121 од овој закон;

42) не ги исполни обврските предвидени во членот 122 ставови (1) точки а) и б) и (2) од овој закон;

43) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на пензискиот фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон и

44) не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата согласно со членот 126 став (5) од овој закон.

(2) Ако со прекршокот од ставот (1) на овој член е прибавена поголема имотна корист или е предизвикана поголема имотна штета, друштвото за управување со пензиски фондови може да се казни со парична казна до дваесеткратниот износ од прибавената имотна корист или предизвиканата имотна штета.

(3) Покрај казната за прекршок од ставот (1) на овој член на друштвото за управување со пензиски фондови може да му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста управување со пензиски фонд во траење до пет години, а за прекршок од ставот (2) на овој член или за повторен прекршок, оваа мерка се изрекува задолжително.

(4) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) на овој член и одговорно лице во друштвото за управување со пензиски фондови.

(5) Ако прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие, одговорното лице во друштвото за управување со пензиски фондови може да се казни до двојниот износ на максимално пропишаната казна од ставот (4) на овој член.

(6) Покрај казната за прекршок од ставовите (4) и (5) на овој член на одговорното лице може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење должност генерален директор, директор и член на управен или надзорен одбор во друштво за управување со пензиски фондови, во траење до една година.

Член 131

(1) Со парична казна од 50.000 до 200.000 денара ќе се казни за прекршок друштво за управување со пензиски фондови, ако:

1) не постапи според барањата предвидени во членот 36 од овој закон;

2) не достави копија од договорот за членство до секој член, или не го извести Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија согласно со членот 59 став (5) од овој закон;

3) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на член 59 став 7 од овој закон;

4) не го достави времениот договор за членство до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во рокот предвиден со членот 61 став (1) од овој закон;

5) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој закон;

6) склучува договор за членство или времен договор за членство со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од овој закон;

7) води внатрешно сметководство спротивно на законите на Република Македонија и на меѓународните сметководствени стандарди во смисла на членот 88 од овој закон и

8) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон.

(2) Ако со прекршокот од ставот (1) на овој член е прибавена поголема имотна корист или е предизвикана поголема имотна штета, друштвото за управување со пензиски фондови може да се казни со парична казна до десеткратниот износ од прибавената имотна корист или предизвиканата имотна штета.

(3) Покрај казната за прекршок од ставот (1) на овој член на друштвото за управување со пензиски фондови може да му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста управување со пензиски фонд во траење до три години, а за прекршок од ставот (2) на овој член или за повторен прекршок оваа мерка се изрекува задолжително.

(4) Со парична казна од 10.000 до 30.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) на овој член и одговорно лице во друштвото за управување со пензиски фондови.

(5) За прекршок од ставот (1) на овој член сторен од користољубие на одговорното лице може да му се изрече парична казна до двојниот износ на максимално пропишаната казна од ставот (4) на овој член.

(6) Покрај казната за прекршок од ставовите (4) и (5) на овој член на одговорното лице може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење должност генерален директор, директор и член на управен или надзорен одбор во друштво за управување со пензиски фондови, во траење до една година.

Член 132

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок чувар на имот, ако:

1) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденцијата на пензиските фондови поодделно за секој пензиски фонд, одвоено од другите коминтенти и одвоено од сопствените средства, работење и евиденција согласно со членот 115 став (4) од овој закон;

2) не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;

3) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на овој закон;

4) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;

5) не ја извести веднаш Агенцијата во случај на кршење на договорот за чување на имот, законот или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд, извршено од страна на друштвото или на било кое друго лице согласно со членот 118 од овој закон;

6) ги покрива штетите од средствата на пензискиот фонд спротивно на членот 120 став (2) од овој закон.

7) не обезбеди потполна доверливост на податоците согласно со членот 120 став (4) од овој закон;

8) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 121 од овој закон и

9) во случај на раскинување на договорот за чување имот, не ги исполни обврските од членот 123 став (2) на овој закон;

(2) Ако со прекршокот од ставот (1) на овој член е прибавена поголема имотна корист или е предизвикана поголема имотна штета, чуварот на имот може да се казни со парична казна до дваесеткратниот износ од прибавената имотна корист или предизвиканата имотна штета.

(3) Покрај казната за прекршок од ставот (1) на овој член на чуварот на имот може да му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста чување имот во траење до пет години, а за прекршок од ставот (2) на овој член или за повторен прекршок, оваа мерка се изрекува задолжително.

(4) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) на овој член и одговорно лице во чуварот на имот.

(5) Ако прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие, одговорно лице во чуварот на имот може да се казни до двојниот износ на максимално пропишаната казна од ставот (4) на овој член.

(6) Покрај казната за прекршок од ставовите (4) и (5) на овој член, на одговорното лице може да му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење должност генерален директор, директор и член на управен или надзорен одбор или друг орган во чувар на имот, во траење до една година.

Член 133

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако:

1) не ги уплаќа придонесите во пензиските фондови избрани од страна на членовите во проценти и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) од овој закон;

2) не ги исполнува обврските предвидени во членот 68 ставови (1) и (2) од овој закон и

3) не им доставува на друштвата податоци во врска со уплатата на придонесите согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.

(2) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) на овој член и одговорно лице во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 134

(1) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок одговорно лице во Агенцијата ако врши и други функции спротивно на членот 52 од овој закон.

(2) Покрај казната од ставот (1) на овој член на одговорното лице може да му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење должност одговорно лице во Агенцијата, за време до една година.

Член 135

(1) Со парична казна од 100.000 до 300.000 денара ќе се казни за прекршок правно лице кое се пријавило на јавен тендер и во поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 29 од овој закон.

(2) Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок од ставот (1) на овој член и одговорно лице во правното лице - учесник на јавен тендер.

Член 136

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денара ќе се казни за прекршок физичко лице, ако:

1) стане член на повеќе од еден пензиски фонд, спротивно на членот 59 став (8) од овој закон, освен во случаите кога е тоа допуштено согласно со членот 59 став (9) од овој закон и

2) како агент на друштво за управување со пензиски фондови не се придружува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2), (3), (4) и (5) од овој закон.

ГЛАВА XVII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 137

(1) Агенцијата почнува со работа од денот на именување на директорот.

(2) Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон ќе ги именува директорот и заменикот на директорот.

(3) Владата на Република Македонија во рок од 60 дена од денот на влегување во сила на овој закон ќе ги именува членовите на управниот одбор на Агенцијата.

(4) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на именување на членовите на управниот одбор ќе донесе статут.

(5) Агенцијата ги донесува прописите за спроведување на овој закон во рок од 180 дена од денот на почнување со работа на Агенцијата.

Член 138

(1) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2003 година, а пред датумот на издавање на дозволи за основање на друштва, се должни да се зачленат во пензиски фонд до датумот утврден во членот 58 став (4) на овој закон.

(2) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување по датумот на издавање на дозволи за основање на друштва, а пред датумот утврден во членот 58 став (4) на овој закон, се должни да се зачленат во пензиски фонд најкасно до три месеци сметано од датумот утврден во членот 58 став (4) на овој закон.

Член 139

Осигурениците кои биле опфатени во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување пред 1 јануари 2003 година, а кои по 1 јануари 2003 година не биле опфатени во тоа осигурување, можат да се зачленат во пензиски фонд по сопствен избор во рок од три месеца по нивното повторно пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.

Член 140

(1) Чувар на имот на пензиските фондови во период од пет години, сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон, ќе биде Народната банка на Република Македонија.

(2) По истекот на четири години од вршењето на улогата чувар на имот на пензиските фондови од страна на Народната банка на Република Македонија, Агенцијата ќе изврши оценка дали банките во Република Македонија се спремни за вршење на улогата чувар на имот на пензиски фондови и ќе ја извести Владата на Република Македонија и Народната банка на Република Македонија. Врз основа на оцената ќе се утврди дали, по истекот на петте години, Народната банка на Република Македонија и понатаму ќе биде чувар на имот на пензиски фондови или таа улога ќе ја преземат банките во Република Македонија.

Член 141

(1) На Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на средствата на пензиските фондови соодветно ќе се применуваат одредбите за условите и начинот на вршење на улогата чувар на имот на овој закон, освен одредбите од членовите 116, 117 став (1), 118 став (3), 119 став (2), 121, 122 и 123 на овој закон.

(2) Член на Советот на Народната банка на Република Македонија или вработен во Народната банка на Република Македонија не може да биде член на органи на управување или вработен во друштвото.

(3) Во периодот утврден во членот 140 став (1) на овој закон, нема да се применува ограничувањето од членот 108 став (1) точка д) потточка 2) на овој закон.

(4) Народната банка на Република Македонија во вршењето на улогата чувар на имот на пензиските фондови ги врши следниве работи:

а) ги чува безбедно средствата на пензискиот фонд;

б) за чување на средствата на пензискиот фонд, во свое име, а за сметка на пензискиот фонд отвора посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност на која ги води инвестираните средства во домашните хартии од вредност, посебни сметки во банки кои имаат дозвола од Народната банка на Република Македонија за инвестирани средства во банкарски депозити и посебна сметка во субчувар на имот за инвестираните средства во странските хартии од вредност;

в) отвора и води посебни денарски и девизни сметки кај себе за порамнување на трансакциите за инвестирање на средствата на пензискиот фонд и ги чува документите за порамнување во врска со уплатата и исплатата на парични средства на и од тие сметки;

г) работи како посредник за порамнување врз основа на налози од друштвото, ги собира и наплаќа приходите од дивиденди, камати и сите други приходи кои произлегуваат од вложувањата на средствата на пензискиот фонд;

д) осигурува дека финансиските инструменти наведени во налозите за инвестирање добиени од друштвото се содржат во евиденцијата од членот 105 став (4) на овој закон и дека реализацијата на трансакциите е во согласност со налозите;

ѓ) соработува и врши надгледување на субчуварот на имот;

е) проследува пресметки, исплати и барања за намулување, ослободување и поврат и плаќање на данок до и од друштвата и

ж) ги проследува известувањата за корпоративните настани до друштвата.

Член 142

1) На Народната банка на Република Македонија во вршење на улогата чувар на имот на пензиските фондови нема да се применуваат одредбите во врска со начинот на вршење на контрола од членовите 47 и 53 на овој закон.

(2) Контрола на извршувањето на улогата чувар на имот на средствата на пензиските фондови од страна на Народната банка на Република Македонија ќе се врши во согласност со одредбите на Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 3/2002, 51/2003 и 85/2003).

Член 143

(1) На договорот за чување на имот склучен меѓу друштвото и Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на пензиски фондови, согласно членот 119 став (1) на овој закон, претходна согласност дава Агенцијата.

(2) Доколку друштвото не постапува согласно со договорот за чување на имот, Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на пензиски фондови ја известува Агенцијата која презема мерки согласно со членот 38 на овој закон во рок кој не може да биде подолг од 90 дена.

(3) По исклучок, од оправдани причини Агенцијата може да го продолжи рокот од ставот (2) на овој член, по претходна согласност од Народната банка на Република Македонија.

(4) Доколку во рокот од ставот (2) на овој член друштвото не ги исполни своите обврски од договорот, Агенцијата го укинува одобрението за управување со пензиски фонд на друштвото и презема непосредна контрола на средствата на пензискиот фонд.

(5) Со преземањето на непосредната контрола на средствата на пензискиот фонд, Агенцијата ги презема сите права и обврски на друштвото од договорот за чување на имот до изборот на ново друштво.

Член 144

(1) За вршење на работите на чувар на имот на пензиски фондови, Народната банка на Република Македонија и Агенцијата разменуваат информации и податоци.

(2) Динамиката, содржината и формата на податоците и информациите од ставот (1) на овој член договорно се уредуваат меѓу Народната банка на Република Македонија и Агенцијата.

Член 145

Доколку, согласно со членот 140 став (2) на овој закон, Народната банка на Република Македонија улогата на чувар на имот на пензиски фондови ја пренесе на банка, средствата на пензискиот фонд и целокупната евиденција и документација во врска со работите кои Народната банка на Република Македонија ги врши како чувар на имот на пензиски фондови, се пренесуваат на новиот чувар на имот на пензиски фондови во рок кој ќе го договара Народната банка на Република Македонија и новиот чувар на имот на пензиски фондови, но не подоцна од 30 работни дена по склучување на договорот меѓу новиот чувар на имот на пензиски фондови и друштвото.

Член 146

Одредбите од членовите 90 и 91 на овој закон се применуваат по истекот на пет години сметано од датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

152.

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 38/2004), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗГЛЕДОТ И УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ СЕ НОСИ ПОСЕБНА ОБЛЕКА (ТОГА)

Член 1

Со овој правилник се пропишува изгледот, составот, бојата, кројот и условите според кои јавните обвинители и замениците јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија, во вишите и во основните јавни обвинителства (во натамошниот текст: јавните обвинители и замениците јавни обвинители) ја носат посебната облека (ТОГА).

Член 2

Посебната облека (ТОГА) (во натамошниот текст: „тога“) е едноделна, изработена од црна волнена ткаенина (85% волна и 15% синтетика), кроена рамно во вид на наметка, долга до средината на листовите, со јака во форма на околувратник широк 4 см. Однапред е отворена преку целата должина и се носи закопчана (внатрешно закопчување) со помош на 9 копчиња, а одзади на горниот среден дел, веднаш под јаката на грбот, е набрана во вид на украсно плисе (4 x 10 см). Ракавите се кроени рамно од едно парче во ширина од 60 см. Во горниот дел нормално се вглавени, а странично на рамото се набрани во вид на украсно плисе на истиот начин како и на задниот дел од тогата. Во долниот дел (долниот раб) се опточени со свilen сатен во вид на бордура широка 14,5 см.

Тогата на левата страна над градите е украсена со метален беџ опточен со свilen сатен со пречник од 5,5 см. На беџот е извезен симболот на правдата: „мечот со вага“. Беџот на задната страна има прикачена игла со која се закачува на тогата.

Изгледот на беџот е даден во Прилогот број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Тогата што ја носат јавните обвинители и замениците јавни обвинители се разликува според бојата на свилениот сатен со кој се опточени долниот дел на ракавите и беџот.

Свилениот сатен за јавните обвинители и замениците јавни обвинители во:

- Јавното обвинителство на Република Македонија е во сива боја;
- вишите јавни обвинителства е во темно зелена боја; и
- основните јавни обвинителства е во црвена боја.

Член 4

Јавните обвинители и замениците јавни обвинители се должни да ја носат тогата кога учествуваат во постапките пред судовите, освен во случаите кога преземаат определени дејствија надвор од судот.

Член 5

Јавните обвинители и замениците јавни обвинители ја носат тогата преку својата облека.

Член 6

Јавните обвинители и замениците јавни обвинители се должни со нужно внимание да ја чуваат тогата и да се грижат за нејзиниот изглед и одржување.

Тогата се чува во просториите на јавното обвинителство.

Член 7

Тогата нема рок на употреба. Таа ќе биде заменета со нова само во случај на трајно оштетување за што одлучува непосредно повисокиот јавен обвинител.


За замена на тогата на Јавниот обвинител на Република Македонија одлучува Колегиумот на јавни обвинители.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-200/1
18 јануари 2006 година
Министер за правда,
Мери Младеновска-Горѓиевска, с.р.
Скопје

Прилог број 1



153.

Врз основа на член 56 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 38/2004), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ И НА ЗАМЕНИЦИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на образецот на службената легитимација на јавните обвинители и на замениците јавни обвинители (во натамошниот текст: легитимацијата) и начинот на нејзиното издавање и одземање.

Член 2

Легитимацијата е со димензии 7,5 x 11 см.

Легитимацијата се состои од корица и тврдо пластифициран картон што се вовлекува на внатрешната предна страна на корицата.

Легитимацијата се издава на Образец број 1 што е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Корицата на легитимацијата од надворешната страна е изработена од кожа, во темносина боја, а на предната надворешна страна на средината во горниот дел со златни букви е отпечатено: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА“. Под него е отпечатен називот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

На предната внатрешна страна од корицата на легитимацијата е додадена пластифицирана прозирна фолија во која се вметнува тврдо пластифицираниот картон.

На задната внатрешна страна на корицата на легитимацијата во длабнатината на тврдо кожената подлога со темносина боја е залепена метална значка, на која е отпечатен симболот на правдата: „мечот со вага“, кој е со златна боја, врз темносина основа, со рамка чија горна половина е во бела боја на која пишува „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а долната половина е со лаворов венец со златна боја. Страницата е покриена со кожена наметка и е споена на горниот дел од корицата.

Член 4

Тврдо пластифицираниот картон е изработен во бела боја со димензии 9 x 6 см.

На предната страна од картонот, во горниот дел во левиот агол е отпечатен симболот на правдата: „мечот со вага“, а десно од него е напишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА“, „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. Под тоа, од левата страна се внесуваат податоци за името, презимето и работното место на носителот на легитимацијата, како и регистарскиот број на легитимацијата, а на десната страна е обележано место за фотографија во боја со големина 2,5 x 3 см и под неа место за печат од Министерството за правда и потпис на министерот за правда или овластено лице.

Задната страна на картонот ги содржи следните податоци: органот во кој работи носителот на легитимацијата, датумот и местото на раѓање, живеалиштето и датумот на издавање на легитимацијата.

Член 5

Легитимацијата се издава за време додека трае новиот според кој е издадена.

Член 6

Носителот на легитимацијата што ја изгубил или на друг начин останал без неа, веднаш а најдоцна за 3 дена го известува Министерството за правда, при што ги изнесува и причините за тоа.

На носителот на легитимацијата на кој легитимацијата му е оштетена или изгубена му се издава нова, а за старата легитимација во евиденцијата се става забелешка.

Член 7

Ако престане основот за издавање на легитимација, носителот веднаш ја предава во Министерството за правда.

Во случај на непремена потреба, а престанал основот според кој е издадена легитимацијата, таа по службена должност се поништува и за тоа се известува старешината на органот, а кога е поништена легитимацијата на старешина, се известува непосредно повисок старешина на органот.

Член 8

За издадените и одземените легитимации се води евиденција во Министерството за правда.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-200/2
18 јануари 2006 година
Министер за правда,
Мери Младеновска-Горѓиевска, с.р.
Скопје

Образец број 1

ПРЕДНА НАДВОРЕШНА СТРАНА ОД КОРИЦАТА**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА****СЛУЖБЕНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА**ЗАДНА ВНАТРЕШНА СТРАНА ОД КОРИЦАТАПРЕДНА СТРАНА ОД ТВРДО ПЛАСТИФИЦИРАНИОТ КАРТОН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	
име _____	
презиме _____	
работно место _____	
Рег. бр. _____	
потпис на министерот _____	

ЗАДНА СТРАНА ОД ТВРДО ПЛАСТИФИЦИРАНИОТ КАРТОН

на работа _____
роден-а _____
живеалиште _____

154.

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 38/2004), министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА ДЕЖУРСТВАТА
ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО**

Член 1

Надоместокот за дежурство на јавните обвинители и замениците на јавните обвинители по завршување на редовното работно време до започнувањето на работното време наредниот ден, во работните денови изне-

сува 60% од износот на дневницата за службено патување утврдена на ниво на Републиката (во натамошниот текст: дневница за службено патување).

Надоместокот за дежурство на лицата од ставот 1 на овој член за деновите во кои не се работи, изнесува 80% од дневницата за службено патување.

Член 2

Надоместокот за дежурство на возачите по завршување на редовното работно време до започнување на работното време наредниот ден изнесува 40% од износот на дневницата за службено патување.

Надоместокот за дежурство на лицата од ставот 1 на овој член за деновите во кои не се работи, изнесува 60% од дневницата за службено патување.

Член 3

Надоместокот за дежурство на референтите - технички секретари по завршувањето на редовното работно време до започнување на работното време наредниот ден изнесува 30% од износот на дневницата за службено патување.

Надоместокот за дежурство на лицата од ставот 1 на овој член за деновите во кои не се работи изнесува 50% од дневницата за службено патување.

Член 4

Доколку дежурството се врши дома, надоместокот изнесува 50% од износот утврден во членовите 1, 2 и 3 од овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-200/3
18 јануари 2006 година
Скопје

Министер за правда,
Мери Младеновска-Горѓиевска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИИ**155.**

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за сметководството за непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2003), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН И БИЛАНСИТЕ НА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Член 1

Во Правилникот за Сметковниот план и билансите на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/05), во основот, по зборовите: „член 12 став 4“ се додаваат зборовите „и член 17 став 8“.

Член 2

Во членот 3 зборовите: „Распоред на резултатот“ се заменуваат со зборовите „Белешка“ за распоредување на резултатот“.

Член 3

По „Сметковниот план за непрофитните организации“, се додаваат обрасците: „Биланс на состојбата“, „Биланс на приходи и расходи“ и „Белешка за распоредување на резултатот“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-2121/1
20 јануари 2006 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Никола Поповски, с.р.

Период											Контролор										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11											12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26										
Вид работа											Резервни кодови										
Идентификационен број (ЕМБС)																					

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА _____ БИЛАНС НА СОСТОЈЕБАТА _____

СЕДИШТЕ : _____ на ден _____ 20 _____ ГОДИНА _____
(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознак за АОП	И з н о с		
			Претходна година	Тековна година	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В А				7
	А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	001			
1.	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002			
	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	003			
2.	Земјишта и шуми	004			
3.	Градежни објекти	005			
4.	О п р е м а	006			
5.	Други материјални средства	007			
	III. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	008			
6.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	009			
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023 +024)	010			
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011			

Страна 2

Ред бр	ПОЗИЦИИ ЈА	Ознак за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Жиро-сметка	012				
8.	Благајна	013				
9.	Девизна сметка	014				
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III. КУПУВАЧИ	019				
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020				
16.	V. КРАТКОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022				
18.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024				
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027				

Страна 3

Ред бр	ПОЗИЦИЈА	Ознак за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (од 029 до 034)	028				
22.	Материјали на залиха	029				
23.	Резерви делови	030				
24.	Ситен инвентар	031				
25.	Производство	032				
26.	Производи	033				
27.	С т о к и	034				
28.	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	035				
29.	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	036				
30.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037				
	Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	038				
31.	Парични средства на резервите	039				
32.	Пасивни и побарувања од резервниот фонд	040				
	Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	041				
33.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+036+041)	042				
34.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

Страна 4

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	044		
35.	а) Деловен фонд	045		
36.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	047		
37.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048		
38.	Долгорочни кредити од странство	049		
39.	Други долгорочни обврски	050		
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	051		
40.	Хартии од вредност	052		
41.	Добавувачи	053		
42.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054		
43.	Краткорочни -финансиски обврски	055		
44.	Други краткорочни обврски	056		
45.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057		
46.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058		
47.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059		

Страна 5

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
48.	Други обврски спрема меѓународни организации	060		
49.	Обврски за плати	061		
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	062		
50.	Пасивни временски разграни- чувања пресметани и однапред наплатени приходи	063		
51.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064		
52.	Други пасивни временски разграничувања	065		
53.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	066		
54.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА	067		
55.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+065+067+068)	069		
56.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

Сметководител: Име и презиме _____

ЕМБГ

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС

Во _____ На ден _____	Лице одговорно за составување на билансот	М.П.	Раководител
--------------------------	--	------	-------------

Период			Контролор																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)									Резервни кодови														

Назив на непрофитната организација, _____

Седиште, _____

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од _____ до _____ 20 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I. РАСХОДИ			
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	201		
1.	Потрошени материјали	202		
2.	Потрошена енергија	203		
3.	Други услуги	204		
4.	Превозни - транспортни услуги	205		
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206		
6.	Амортизација	207		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		
8.	Навизани	209		
9.	Други материјални расходи	210		
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211		
11.	Провизија за платниот промет	212		
12.	Камати на кредити и заеми	213		
13.	Премии за осигурување	214		
14.	Дневници за службено патување и патни трошоци	215		
15.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216		
16.	Негативни курсни разлики	217		
17.	Измени	218		
18.	Други расходи	219		
19.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
20.	Пренесени средства	221		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (222 до 226)	222		
21.	а) Средства за градежни објекти	223		
22.	б) Средства за опрема	224		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
23.	в) Други капитални средства	225		
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227 + 228 + 229)	226		
24.	а) Помощи, донации и други давања на правни субјекти	227		
25.	б) Надомести и помощи на физички лица	228		
26.	в) Други помощи и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230		
27.	а) Вкalkулирани плати	231		
28.	б) Вкalkулирани надомести	232		
29.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233		
30.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+ 211+ 222 + 226 + 230 + 233+ 234)	235		
31.	Остварен вишок на приходи- добивка пред оданочување (250 минус 235)ако 250 >235	236		
32.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		
33.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238		
34.	Вкупно (235 + 236) или (235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239		
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240		
35.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
36.	Приходи од услуги	242		
37.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243		
38.	Приходи од чланарини, подароци, Донации и приходи од други извори	244		
39.	Приходи од кири и закупнини	245		
40.	Сопствени приходи	246		
41.	Други приходи	247		
42.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходна година	248		
43.	Вонредни приходи	249		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250		
44.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252		

Сметководител: Име и презиме _____

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Во _____

Лице одговорно за составување на
билансот

М.П.

Раководител

На ден _____

Timeline diagram showing the duration of the study in days (1 to 26). The timeline is divided into three main sections:

- Вид работа (Work type):** Days 1, 2, 3.
- Идентификационный broj (ЕМБС) (Identification number (EMBS)):** Days 4 to 11.
- Результат коррекции (Correction result):** Days 12 to 26.

Additional markers above the timeline indicate:

- Период (Period):** Days 4 to 11.
- Контроль (Control):** Days 12 to 16.

Назив на непрофитната организација _____

Седиште: _____

БЕЛЕШКА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ
за периодот од _____ до _____ 20 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознак за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1.	А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК—ДОБИВКА	351		
2.	а) Дел од вишокот-добивка за покривање на загуба од претходни години	352		
3.	Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351 минус 352)	353		
4.	а) Дел за резервниот фонд	354		
5.	б) Дел за деловниот фонд	355		
6.	в) Дел за плати	356		
7.	г) Дел за други намени	357		
8.	д) Дел за пренос во наредната година	358		
9.	г) Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	359		
10.	А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	360		
11.	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	361		
12.	В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)	362		
13.	а) Покривање на загубата со дотации	363		
14.	б) Покривање на загубата со отпис на побарувањата на доверителите	364		
15.	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	365		
16.	г) Непокриени расходи - загуба	366		

Сметководител: Име и презиме

[illegible]

Сметководител: Име на фирма

EM6C						
------	--	--	--	--	--	--

Bo _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот

M.П.

Ракоеды



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефон: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006011